



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

830

Sluzbeni vespnik 3R

Makedonija

91001 Skopje
fab 91

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, едносно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 16. април 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. XXXVIII

— Број е 32 динари. — Аконтацијата за 1982 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

254.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПОСЕБНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВЛОГOT НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за обезбедување средства на федерацијата за посебното зголемување на влогот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 април 1982 година.

П бр. 166
12 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПОСЕБНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВЛОГOT НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

Член 1

За посебното зголемување на влогот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој, во буџетот на федерацијата ќе се обезбедат средства во вкупен износ од 364.000.000 динари, како противвредност од 9.100.000 САД долари.

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа:

1) во Буџетот на федерацијата за 1982 година — 72.800.000 динари како противвредност од 1.820.000 САД долари;

2) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 72.800.000 динари како противвредност од 1.820.000 САД долари;

3) во Буџетот на федерацијата за 1984 година — 72.800.000 динари како противвредност од 1.820.000 САД долари;

4) во Буџетот на федерацијата за 1985 година — 72.800.000 динари како противвредност од 1.820.000 САД долари;

5) во Буџетот на федерацијата за 1986 година — 72.800.000 динари како противвредност од 1.820.000 САД долари.

Во случај на промена на курсот на доларот спрема динарот ќе се извршат соодветни приспособувања на износите на средствата утврдени во буџетите на федерацијата за 1982, 1983, 1984, 1985 и 1986 година.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 од овој закон можат, по барање на Меѓународната банка за обнова и развој, да се користат во динари или во конвертибилни девизи.

Член 3

По барањата на Меѓународната банка за обнова и развој, конверзија на динарот врши Народната банка на Југославија, врз товар на тековните девизни резерви.

Член 4

Средствата обезбедени со овој закон се водат кај Народната банка на Југославија на посебна сметка.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

255.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ВЛОГOT НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОПШТОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за обезбедување средства на федерацијата за влогот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во општото зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој, што го усвои Собранието на СФРЈ,

на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 април 1982 година.

П бр. 167
12 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ВЛОГОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОПШТОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

Член 1

За влогот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во опшното зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој, во буџетот на федерацијата ќе се обезбедат средства во вкупен износ од 766,514.800 долари, како противвредност од 19,162.870 САД долари.

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1982 година — 153.302.960 динари како противвредност од 3,832.574 САД долари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 153.302.960 динари како противвредност од 3,832.574 САД долари;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1984 година — 153.302.960 динари како противвредност од 3,832.574 САД долари;
- 4) во Буџетот на федерацијата за 1985 година — 153.302.960 динари како противвредност од 3,832.574 САД долари;
- 5) во Буџетот на федерацијата за 1986 година — 153.302.960 динари како противвредност од 3,832.574 САД долари.

Во случај да се промени курсот на динарот спрема динарот, ќе се извршат соодветни приспособувања на износите на средствата утврдени во буџетите на федерацијата за 1982, 1983, 1984, 1985 и 1986 година.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 од овој закон можат, по барање на Меѓународната банка за обнова и развој, да се користат во динари или во конвертибилни девизи.

Член 3

По барањата на Меѓународната банка за обнова и развој, конверзија на динарот врши Народната банка на Југославија, врз товар на тековните девизни резерви.

Член 4

Средствата обезбедени со овој закон се водат кај Народната банка на Југославија на посебна сметка.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

256.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ СУД

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Сојузниот суд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 година.

П бр. 169
13 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ СУД

Член 1

Во Законот за Сојузниот суд („Службен лист на СФРЈ, бр. 21/74) по член 9 се додава нов член 9а, кој гласи:

„Член 9а

Кога Сојузниот суд одлучува во прв степен, заверен препис на одлуката се доставува до органот чија одлука е разгледувана, на јазикот на кој одлуката што е разгледувана е донесена, а до странката — на јазикот на народот и народноста на Југославија на кој со својот поднесок покренала постапка односно дала одговор во врска со покренувањето постапка пред Сојузниот суд.

Заверен препис на одлуката што Сојузниот суд ја донел во постапката по редовен или вонреден правен лек се доставува до судот односно до другиот орган чија одлука е разгледувана, на јазикот на кој одлуката што е разгледувана е донесена, а преписот на одлуката наменет за странката, односно за друг учесник во постапката — на јазикот на народот и народноста на Југославија со кој се служеле во постапката.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член сообразно се применуваат и при доставувањето на покани и други судски писмена до странките и до другите учесници во постапката.“

Член 2

Во член 11 се додава нов став 2, кој гласи:
„Ако Сојузниот суд покрене постапка за оценување на уставноста на закон, ќе застане со постапката до окончувањето на постапката пред уставниот суд.“

Член 3

Во член 12 став 2 се заменува со три нова става, кои гласат:

„Судиите на Сојузниот суд се избираат на осум години, а судиите-поротници на четири години и можат да бидат повторно избирани на истата функција.

Претседателот на Сојузниот суд се избира на четири години.

Претседателот на Сојузниот суд може да биде избран најмногу двапати последовно на истата функција.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

Член 4

Во чл. 18 и 19 зборовите: „лишување од слобода“ се заменуваат со зборот: „затвор“.

Член 5

Член 24 се менува и гласи:

„Претседателот на Сојузниот суд го претставува Сојузниот суд и раководи со неговата работа, а во однос на работната заедница и на органите на работната заедница ги врши правата, обврските и овластувањата што ги има функционерот кој раководи со сојузен орган на управата.

На општа седница на Сојузниот суд, со годишниот распоред на задачите и работите, се определува судијата кој во тековната година го заменува претседателот на судот во случај на негова отсушност или спреченост.“

Член 6

По член 24 се додаваат нови чл. 24а и 24б, кои гласат:

„Член 24а

Внатрешната организација и систематизацијата на задачите и работите во Сојузниот суд се утврдува со општ акт за организацијата и работата и со општ акт за систематизацијата на задачите и работите во Сојузниот суд.

Општиот акт за организацијата и работата и општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Сојузниот суд ги донесува претседателот на Сојузниот суд, во согласност со работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ, по прибавено мислење од работната заедница на Сојузниот суд.

Член 24б

Со општиот акт за организацијата и работата на Сојузниот суд се утврдуваат особено: организационите единици и нивниот делокруг, начинот на раководење, програмирање и извршување на задачите и работите, како и овластувањата и одговорностите на работниците во вршењето на задачите и работите.

Со општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Сојузниот суд се утврдуваат особено: вкупниот број на работници потребни за вршење на задачите и работите, називот и распоредот на задачите и работите по организациони единици, со опис на работите за секој работник или за група работници и со потребните услови за работа на односните задачи и работи, бројот на приправници што се примаат во работен однос и условите за прием на приправници.

Задачите и работите во општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Сојузниот суд се групираат според нивниот вид, обем и степен на сложеност и според одговорноста и другите услови за нивното вршење.“

Член 7

Во член 27 став 1 се брише.

Член 8

По член 28 се додава нов член 28а, кој гласи:

„Член 28а

Оцена за придонесот на работната заедница на Сојузниот суд во остварувањето на функциите, задачите и работите на Сојузниот суд дава работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ, по прибавено мислење од претседателот на Сојузниот суд, кој е должен за своето мислење да ја извести работната заедница на Сојузниот суд.

Ако работната заедница на Сојузниот суд не е задоволна со мислењето од став 1 на овој член, може да побара работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ да го разгледа спорното прашање.“

Член 9

Во член 29 се додава нов став 2, кој гласи:

„Непотрошените средства за материјални трошоци настанати со залагање на работниците, со заштеди или на друг начин, можат во целост или делумно да се пренесат во доходот на работната заедница на начинот што ќе го определи Собранието на СФРЈ.“

Член 10

Во член 31 зборот: „посебен“ се брише.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако со сојузен закон не е определено поинаку, Сојузниот суд одлучува во совет од пет судии.“

Член 11

Член 32 се менува и гласи:

„Сојузниот суд на општа седница суди во случаи определени со сојузен закон, дава мислење за потребата од донесување, менување или дополнување на сојузен закон или на друг сојузен пропис, одлучува за ставање предлог да се донесе автентично толкување на сојузен закон и за покренување постапка за оценување на уставноста или законитоста.“

Сојузниот суд на општа седница ги разгледува годишната програма за работа и извештајот за својата работа и ги разгледува анализите за општествените односи и појави од интерес за остварување на својата функција и предлозите за спречување на општествено-опасните и штетни појави и за зацврстување на законитоста, на општествената одговорност и на социјалистичкиот морал и извештаите што се поднесуваат до Собранието на СФРЈ за применувањето на сојузните закони и за други прашања што се однесуваат на применувањето на сојузните закони и на работата на Сојузниот суд.

На општа седница се донесува деловник на Сојузниот суд, се именуваат делегати на Сојузниот суд за заедничката седница и се одлучува за други прашања што со статутот или со други самоуправни општи акти се ставени во надлежност на општата седница.

Општа седница може да се свика и кога е потребно да се заземе правно сфаќање за некое правно прашање за кое решава некој од советите на Сојузниот суд. Усвоеното правно сфаќање е задолжително за сите совети на Сојузниот суд и може да биде изменето само на општа седница.

Општата седница ја сочинуваат претседателот и сите судии на Сојузниот суд. Општата седница ја свикнува и со нејзината работа раководи претседателот на Сојузниот суд. За полноважно одлучување на општата седница е потребно присуство на најмалку две третини судии, а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови на сите судии.

Кога на општа седница се разгледуваат прашањата од став 2 на овој член, во работата на седницата учествуваат и судиите-поротници.“

Член 12

Претседателот на Сојузниот суд кој е избран на таа функција според досегашниот Закон за Сојузниот суд може да биде повторно избран на истата функција, под условот и на начинот предвиден во член 3 од овој закон.

Избор на претседател на Сојузниот суд од редовите на судиите на Сојузниот суд ќе се изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

257.

Врз основа на члан 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Сојузното јавно обвинителство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 година.

П бр. 170

13 април 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Член 1

Во Законот за сојузното јавно обвинителство, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74) по член 10 се додава нов член 10а, кој гласи:

„Член 10а

Сојузниот јавен обвинител решава за судирот на надлежностите меѓу јавните обвинителства од териториите на различни републики.“

Член 2

Член 11 се менува и гласи:

„Во процесна, извршна, управна и во други постапки, сојузниот јавен обвинител вложува правни средства заради заштита на уставноста и законитоста пред Сојузниот суд и ги презема дејствијата за чие вршење е овластен со сојузен закон.“

Член 3

Во член 15 се додава став 2, кој гласи:

„Државните органи, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници се должни на Сојузното јавно обвинителство, по негово барање, да му ги достават описите и извештајата што му се потребни за преземање на дејствијата од негова надлежност.“

Член 4

Во член 17 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„При именувањето на сојузниот јавен обвинител и на неговите заменици се води сметка за застапеноста на републиките и на автономните покраини.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 5

Член 13 се менува и гласи:

„Сојузниот јавен обвинител се именува на четири години.

Сојузниот јавен обвинител може да биде именуван најмногу двапати последовно на истата функција.

Замениците на сојузниот јавен обвинител се именуваат на осум години и по истекот на тоа време можат да бидат повторно именувани на истата функција.“

Член 6

Во член 22 зборовите: „лишување од слобода“ се заменуваат со зборот: „затвор“.

Член 7

Во член 26 став 1 се менува и гласи:

„Сојузниот јавен обвинител го претставува Сојузното јавно обвинителство, раководи во неговата работа, а во односот спрема работната заедница и спрема органите на работната заедница ги врши правата, обврските и овластувањата што ги има функционерот кој раководи со сојузен орган на управата.“

Член 8

Член 29 се менува и гласи:

„Внатрешната организација и систематизацијата на задачите и работите во Сојузното јавно обвинителство се утврдуваат со општиот акт за организацијата и работата и со општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Сојузното јавно обвинителство.

Општиот акт за организацијата и работата и општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Сојузното јавно обвинителство ги донесува сојузниот јавен обвинител, во согласност со работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ, по прибавено мислење од работната заедница.“

Член 9

По член 29 се додава нов член 29а, кој гласи:

„Член 29а

Со општиот акт за организацијата и работата на Сојузното јавно обвинителство се утврдуваат особено: организационите единици и нивниот делокруг, начинот на раководење, програмирање и извршување на задачите и работите, како и овластувањата и одговорностите на работниците во вршењето на задачите и работите.

Со општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Сојузното јавно обвинителство се утврдуваат особено: вкупниот број на работниците потребни за вршење на задачите и работите, називот и распоредот на задачите и работите по организациони единици со оглед на работите за секој работник или за група работници и со потребните услови за работа на односните задачи и работи, бројот на приправниците што се примаат во работен однос и условите за прием на приправници.

Задачите и работите во општиот акт за систематизацијата на задачите и работите се групираат според нивниот вид, обем и степен на сложеноста, според одговорноста и другите услови за нивно вршење.

Член 10

По член 30 се додава нов член 30а, кој гласи:

„Член 30а

Оцена за придонесот на работната заедница на Сојузното јавно обвинителство во остварувањето на функциите, задачите и работите на Сојузното јавно обвинителство дава работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ, по прибавено мислење од сојузниот јавен обвинител, кој е должен за своето мислење да ја извести работната заедница на Сојузното јавно обвинителство.

Ако работната заедница на Сојузното јавно обвинителство не е задоволна со мислењето од став 1 на овој член, може да побара работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ да го разгледа спорното прашање.

Член 11

Во член 31 се додава нов став 2, кој гласи:

„Непотрошените средства за материјални трошоци настанати од залагање на работниците, со штедење или на друг начин, во целост или делумно можат да се пренесат во доходот на работната заедница, на начинот што ќе го определи Собранието на СФРЈ.“

Член 12

На сојузниот јавен обвинител кој, до денот на влегувањето во сила на овој закон, на таа функција поминал повеќе од четири години, мандатот му трае до истекот на времето на кое е именуван и не може повторно да биде именуван на истата функција.

На сојузниот јавен обвинител кој, до денот на влегувањето во сила на овој закон, на таа функција поминал помалку од четири години, мандатот му истекува со истекот на четири години од денот на именувањето и може да биде именуван уште еднаш на истата функција.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

258.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Сојузното јавно правобранителство,

што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 година.

П бр. 171

13 април 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Sergej Kraigher с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

Член 1

Во Законот за Сојузното јавно правобранителство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77) во член 7 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сојузното јавно правобранителство може во спорови од имотноправни односи со трети лица да ги застапува пред судовите и другите органи во земјата; установите и организациите што ги основала федерацијата за вршење на работи од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата, општествено-политичките организации, интересните заедници и сојузите на интересните заедници во федерацијата, ако тие го овластат за тоа.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

Во член 8 зборовите: „за инвестициона изградба, кредит и гаранција, како и за купопродажба на недвижности“ се заменуваат со зборовите: „определени со сојузен закон“, а зборовите: „сојузните фондови“ — со зборовите: „фондовите на федерацијата“.

Член 3

Во член 10 став 1 по зборовите: „или дека треба“ се додаваат зборовите: „или не треба“.

По став 2 зборовите: „100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 динари“.

Член 4

Во член 16 ст. 1 и 2 се заменуваат со нов став 1, кој гласи:

„Сојузниот јавен правобранител го претставува Сојузното јавно правобранителство и раководи со неговата работа, а во однос на работната заедница и на органите на работната заедница ги врши правата, обврските и овластувањата што ги има функционерот кој раководи со сојузен орган на управата.“

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 5

Член 19 се менува и гласи:

„Сојузниот јавен правобранител се именува на четири години.

Сојузниот јавен правобранител може да биде именуван најмногу двапати последовно на истата функција.

Замениците на сојузниот јавен правобранител се именуваат на осум години и по истекот на тоа време можат да бидат повторно именувани на истата функција.“

Член 6

Во член 20 зборовите: „кој положил правосуден испит“ се бришат.

Член 7

По член 22 се додава нов член 22а, кој гласи:

„22а

„Сојузниот јавен правобранител или неговиот заменик ќе биде разрешен од должноста пред истекот на времето за кое е именуван: ако самиот побара да биде разрешен, ако за кривичното дело биде осуден на безусловна казна затвор, ако се утврди дека извршил потешка повреда на должноста односно на угледот на функцијата што ја врши, ако врз основа на мислење на надлежната здравствена установа се утврди дека трајно ја загубил работната способност за вршење на оваа функција или ако се утврди дека морално-политички е неподобен за вршење на оваа функција.“

Член 8

По член 23 се додава нов член 23а кој гласи:

„23а

„Во Сојузното јавно правобранителство постои секретар кој му помага на сојузниот јавен правобранител во работите на управата.“

Сојузниот јавен правобранител може да го пренесе врз секретарот вршењето на определени работи на управата.

За секретар на Сојузното јавно правобранителство може да биде поставен дипломиран правник кој има положен правосуден испит и потребно искуство.“

Член 9

Во член 24 зборот: „старешина“ се заменува со зборот: „функционер“.

Член 10

Член 25 се брише.

Член 11

Член 26 се менува и гласи:

„Внатрешната организација и систематизацијата на задачите и работите во Сојузното јавно правобранителство се утврдува со општиот акт за организацијата и работата и со општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Сојузното јавно правобранителство.“

Општиот акт за организацијата и работата и општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Сојузното јавно правобранителство ги донесува сојузниот јавен правобранител во согласност со работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ, по прибавено мислење од работната заедница.“

Член 12

По член 26 се додаваат нови чл. 26а, 26б и 26в, кои гласат:

„Член 26а

Со општиот акт за организацијата и работата на Сојузното јавно правобранителство се утврдуваат особено: организационите единици, нивниот делокруг, начинот на раководење, програмирање и извршување на задачите и работите, како и овластувањата и одговорностите на работниците во вршењето на задачите и работите.

Со општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Сојузното јавно правобранителство се утврдуваат особено: вкупниот број на работници потребни за вршење на задачите и работите, називот и распоредот на работите по организационни единици со опис на работите за секој работник или група работници и со потребните услови за работа на односните задачи и работи, бројот на приправници што се примаат во работен однос и условите за прием на приправници.

Задачите и работите во општиот акт за систематизацијата на задачите и работите се групираат според нивниот вид, обем и степен на сложеност, според одговорноста и другите услови за нивното вршење.

Член 26б

Оцена за придонесот на работната заедница на Сојузното јавно правобранителство во остварувањето на функциите, задачите и работите на Сојузното јавно правобранителство дава работната тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ, по прибавено мислење од сојузниот јавен правобранител, кој е должен за своето мислење да ја извести работната заедница.

Ако работната заедница на Сојузното јавно правобранителство не е задоволна со мислењето од став 1 на овој член, може да побара од работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ да го разгледува спорното прашање.

Член 26в

Членови на работната заедница на Сојузното јавно правобранителство се и сојузниот јавен правобранител и неговите заменици. Тие ги остваруваат, во својството на член на работната заедница, самоуправните права, обврски и одговорности, освен оние права, обврски и одговорности за кои со сојузен закон е определено да ги остваруваат на друг начин.“

Член 13

Во член 27 се додава нов став 2, кој гласи:

„Непотрошените средства за материјални трошоци настанати со залагање на работниците, со заштеди или на друг начин, можат во целост или делумно да се пренесат во доходот на работната заедница, на начин што ќе го определи Собранието на СФРЈ.“

Член 14

Во член 30 зборовите: „Врховниот командант на вооружените сили“ се заменуваат со зборот: „Претседателството“.

Член 15

На Сојузниот јавен правобранител кој до денот на влегувањето во сила на овој закон на таа функција поминал повеќе од четири години, мандатот му трае до истекот на времето на кое е именуван и не може повторно да биде именуван на истата функција.

На Сојузниот јавен правобранител кој до денот на влегувањето во сила на овој закон на таа функција поминал помалку од четири години, мандатот му истекува со истекот на четири години од денот на именувањето и може да биде именувани уште еднаш на истата функција.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

259.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ СО КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ**

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 година.

П бр. 172
13 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, c. p.

ЗА К О Н**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ СО КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ****Член 1**

Во Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77) во член 64 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сојузниот совет за прекршоци зазема начелни ставови за правните прашања заради единствено применување на прописите за прекршоците за кои постапка водат сојузните органи, ги следи појавите и проблемите во областа на прекршоците од својата надлежност и за тоа ги известува Сојузниот извршен совет и другите надлежни сојузни органи и дава иницијативи за донесување и за измена на сојузните прописи.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

Во член 76 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Одредбите на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, што се однесуваат на ставањето на располагање по разрешувањето на функционерите кои раководаат со сојузните органи на управата и со сојузните организации и на нивните заменици, како и на раководните работници во тие органи и организации што ги поставува Сојузниот извршен совет, се применуваат на претседателот и на постојаните членови на Сојузниот совет за прекршоци.“

Член 3

Во член 77 по став 2 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Сојузниот совет за прекршоци, на седница на постојаните членови ги врши работите од член 64 став 2 на овој закон и донесува деловник за својата работа, ја разгледува програмата за работа и извештајот за работа.“

Седницата од став 3 на овој член ја свикнува и со нејзината работа раководи претседателот на Сојузниот совет за прекршоци. За полноважно одлучување на седницата на Сојузниот совет за прекршоци е потребно присуство најмалку на две третини од постојаните членови, а одлука се донесува со мнозинство на гласовите на сите постојани членови.

Усвоените начелни ставови се задолжителни за сите совети на Сојузниот совет за прекршоци и можат да бидат изменети само на седница.

Кога на седница на Сојузниот совет за прекршоци се разгледува програмата за работа, извештајот за работа или други значајни прашања од надлежноста на Сојузниот совет за прекршоци, во работата на седницата учествуваат и повремените членови.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

260.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Сојузниот општествен правобранител на самоуправањето, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 година.

П бр. 173
13 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, c. p.

ЗА К О Н**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО****Член 1**

Во Законот за Сојузниот општествен правобранител на самоуправањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во член 2 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Функцијата заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост Сојузниот општествен правобранител на самоупра-

вувањето ја врши и во поглед на актите и дејствијата на работните заедници на сојузните органи, на самоуправните организации и на заедниците од став 2 на овој член.“

Член 2

Во член 8 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „Државните органи, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници се должни на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, по негово барање, да му ги достават известувањата и податоците од став 2 на овој член.“

Член 3

Во член 13 став 1 зборовите: „за време од осум години“ се заменуваат со зборовите: „за време од четири години“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: „Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може да биде именуван најмногу двапати на истата функција.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 4

Во член 16 став 1 зборовите: „казната лишување од слобода“ се заменуваат со зборовите: „безусловната казна затвор“.

Член 5

Во член 18 став 1 зборовите: „и помошници“ се бришат.

Во став 3 зборовите: „и помошникот“ се бришат, а зборот: „вршат“ се заменува со зборот: „врши“.

Во став 4 по зборовите: „на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето“ се става точка, а текстот до крајот се брише.

Член 6

Член 19 се брише.

Член 7

Во член 20 став 1 се брише.

Член 8

По член 20 се додаваат нови чл. 20а, 20б и 20в кои гласат:

„Член 20а

Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето во односот спрема работната заедница и спрема органите на работната заедница ги врши правата, обврските и овластувањата што ги има функционерот кој раководи со сојузен орган на управата.

За спорните прашања за кои, во согласност со законот решаваат работниците или советот на работната заедница, како и за прашањата за кои на решението на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето може да се изјави жалба, жалбата се поднесува до работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ.

Член 20б

Внатрешната организација и систематизацијата на задачите и работите на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето се утврдува со општиот акт за организацијата и работата и со општиот акт за систематизацијата на задачите и работите на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето.

Општиот акт за организацијата и работата и општиот акт за систематизацијата на задачите и работите ги донесува сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, во согласност со телото што ќе го определи Собранието на СФРЈ, по прибавено мислење од работната заедница.

Член 20в

Со општиот акт за организацијата и работата на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето се утврдуваат особено: организационите единици и нивниот делокруг, начинот на раководење, програмирање и извршување на задачите и работите, како и овластувањата и одговорностите на работниците во вршењето на задачите и работите.

Со општиот акт за систематизацијата на задачите и работите на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето се утврдуваат особено: вкупниот број работници потребни за вршење на задачите и работите, називот и распоредот на работите по организациони единици, со опис на работите за секој работник или за група работници и со условите потребни за работа на односките задачи и работи, бројот на приправници што се примаат во работен однос и условите за прием на приправници.

Задачите и работите во општиот акт за систематизацијата се групираат според нивниот вид, обем и степен на сложеност, според одговорноста и другите услови за нивно вршење.“

Член 9

Во член 21 став 3 по зборовите: „да го пренесе вршењето“ се додаваат зборовите: „на определени“, а по зборовите: „работи на управата“ запирката и текстот до крајот се бришат.

Член 10

Чл. 22 и 23 се бришат.

Член 11

Во член 24 по зборовите: „во работата на работниците“ зборовите: „на работните места од член 20 став 1 и член 21 на овој закон, како“ се бришат.

Член 12

По член 24 се додава нов член 24а, кој гласи:

„Член 24а

Оцена за придонесот на работната заедница на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето во остварувањето на функциите, задачите и работите на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето дава работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ, по прибавено мислење од сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, кој е должен за своето мислење да ја извести работната заедница.

Ако работната заедница на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето не е задоволна со мислењето од став 1 на овој член, може да побара работното тело што ќе го определи Собранието на СФРЈ да го разгледа спорното прашање.“

Член 13

Во член 26 се додава нов став 2, кој гласи:

„Непотрошените средства за материјални трошоци настанати со залагање на работниците, со заштеда или на друг начин можат во целост или делумно да се премесат во доходот на работната заедница на начин што ќе го определи Собранието на СФРЈ.“

Член 14

На сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето и на замениците кои, до денот на

влегувањето на овој закон во сила, на таа функција поминале повеќе од четири години, мандатот им трае до истекот на времето на кое се именувани и не можат повторно да бидат именувани на истата функција.

На сојузниот општествен правобранител на самоуправањето и на замениците кои, до денот на влегувањето на овој закон во сила, на таа функција поминале помалку од четири години, мандатот им истекува со истекот на четири години од денот на именуванието и можат да бидат именувани уште еднаш на истата функција.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

261.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за општествениот правобранител на самоуправањето, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 година

П бр. 174
13 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Член 1

Во Законот за општествениот правобранител на самоуправањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75) во член 4 став 1 по зборовите: „на органите на управувањето“ се додаваат записка и зборовите: „односно собир на работниците“, а по зборовите: „на овластениот орган“ се додаваат записка и зборовите: „односно собир на работниците“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Ако мислењето од став 2 на овој член не биде доставено по истекот на рокот од 15 дена од побараното мислење, општествениот правобранител на самоуправањето може самиот да ја свика седницата од став 1 на овој член.“

Член 2

Во член 5 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Кога е поднесено барањето од став 1 на овој член, актот или дејствието не можат да се извршат

до донесувањето на одлука на надлежниот орган, односно на друг надлежен орган по поднесеното барање.“

Член 3

Во член 10 став 1 по зборовите: „во самоуправно здружениот труд“ записката и текстот до крајот на тој став се бришат.

Став 2 се брише.

Член 4

Во член 18 став 3 зборовите: „за територијата на една или повеќе општини, односно за територијата на заедница на општини како општествено-политичка заедница“ се заменуваат со зборовите: „за определена територија во републиката односно во автономната покраина“.

Член 5

Член 22 се брише.

Член 6

Во член 24 зборовите: „казната лишување од слобода“ се заменуваат со зборовите: „безусловната казна затвор“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

262.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за измени на Законот за Советот на федерацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 година.

П бр. 175
13 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74) во член 1 зборовите: „Претседателот на Републиката или“ се бришат.

Член 2

Во член 3 став 4 се менува и гласи:
„Членовите на Советот на федерацијата се избираат на време од четири години и можат да бидат повторно избирани.“

Член 3

Во член 4 по зборовите: „правосудните органи“ записката и текстот до крајот се бришат.

Член 4

Член 5 се менува и гласи:

„Седница на Советот на федерацијата свикува Претседателството на СФРЈ.

Претседателот на Претседателството на СФРЈ или членот на Претседателството на СФРЈ што ќе го определи Претседателството на СФРЈ и претседава на седницата на Советот на Федерацијата.“

Член 5

Во член 6 став 1 зборовите: „Претседателот на Републиката или Претседателството на СФРЈ“ се заменуваат со зборовите: „Претседателството на СФРЈ може“.

Во став 2 зборовите: „Претседателот на Републиката“ се бришат.

Член 6

Во член 8 зборовите: „Претседателот на Републиката“ се бришат.

Член 7

Во член 10 став 2 зборовите: „надомест на трошоците во врска со вршењето на својата функција и на“ се бришат.

Член 8

На членовите на Советот на федерацијата избрани до денот на влегувањето во сила на овој закон, мандатот им трае до истекот на времето на кое се избрани.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

263.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измена на Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1982 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 година

П бр. 163
13 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81) во член 11 став 2 се заменува со нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Средствата за нестопански инвестиции што се утврдени во Буџетот на федерацијата за 1982 година и распоредени на одделни сојузни органи, можат да се користат во случаите во кои е тоа неопходно, пред донесувањето на проекцијата на нестопанските инвестиции на сојузните органи за периодот од 1981 до 1985 година и на законот што ќе биде донесен за секоја инвестиција посебно, чија реализација трае подолго од една година.

Неопходноста да се користат средствата од став 1 на овој член пред донесувањето на актот од тој став, со кои располагаат Претседателството на СФРЈ и Собранието на СФРЈ, ја утврдуваат работните тела на тие органи, а за другите сојузни органи и организации и Сојузниот извршен совет.“

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 4 до 6.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

264.

Врз основа на чл. 279 став 1 и член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 11 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1982 година, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 април 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1982 година во износ од 1.730.607.555 динари се распоредуваат на следните корисници:

РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 1982 ГОДИНА

Ред. бр.	КОРИСНИК	Извршено во динари
1	2	3

1. Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Служба за репрезентативни објекти

— поправка и адаптација на Ста-риот двор

106.029.000

1	2	3	1	2	3
2. Сојузен секретаријат за надворешни работи			Сојузна управа за контрола на летањето		
— финансирање на инвестиционите вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи	96,390.000		— финансирање на интеграцијата и модернизацијата на заедничките служби за водење на цивилни и воени воздухоплови во периодот од 1977 до 1981 година		592,680.000
— уредување на земјиштето за амбасадата на Кувајт во Белград	13,012.650				
— уредување на земјиштето за амбасадата на Ирак во Белград	36,628.200		7. Сојузна управа за царини		
3. Сојузен секретаријат за внатрешни работи			— финансирање на модернизацијата на царинската служба		113,740.200
— финансирање на модернизацијата на Службата за вршење на внатрешните работи од надлежност на федерацијата	96,390.000		8. Сојузен завод за статистика		
4. Сојузен секретаријат за информации			— замена на сметачот		62,390.000
Радио Југославија			9. Сојузен завод за патенти		
— финансирање на Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија во периодот од 1981 до 1990 година	57,834.000		— учество во изградбата на деловен простор		7,711.200
„Танјуг“			10. Сојузен завод за мери и скапоцени метали		
— финансирање на делот од Програмата за модернизација на техничката база и изградба на новата зграда на Новинската агенција „Танјуг“ во периодот од 1978 до 1982 година	53,014.000		— довршување на зградата на Контролномерниот центар во Риека		6,458.130
5. Сојузен комитет за земјоделство			11. Архив на Југославија		
— финансирање на инвестиционите работи во долината на реката Бели Дрим	77,112.000		— поправка и адаптација на деловната зграда на Архивот на Југославија		963.900
6. Сојузен комитет за сообраќај и врски			12. Сервис за давање услуги за потребите за репрезентација на сојузните органи		
Установа за одржување на поморските пловни патишта			— Отплата на ануитетите		22,169.700
— финансирање на модернизацијата на Установата за одржување на поморските пловни патишта	6,940.080		— набавка на опрема		1,927.800
Установа за одржување на внатрешните пловни патишта			Ловно-шумско газдинство „Јелен“		
— финансирање на Програмата на третата етапа на инвестиционите работи и набавката на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до Југословенско-унгарската граница	48,195.000		— набавка на опрема и изградба на жичена ограда		10,000.000
			13. Сервис за административни и сметковни работи		
			— замена на опремата за печатницата		4,819.500
			14. Авто-сервис на сојузните органи		
			— адаптација на деловната зграда		711.120
			15. Станбена изградба на сојузните органи и организации		289,170.000
			16. Нераспоредени средства		26,322.575
			Вкупно:		1.730,607.555
			Член 2		
			Средствата за станбена изградба на позицијата 15 од оваа одлука ќе се користат врз основа на договор на надлежните работни тела на Претседателството на СФРЈ, на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет.		
			Член 3		
			Сојузниот извршен совет ќе ги распореди нераспоредените средства во износ од 26,322.575 динари за непредвидените и недоволно предвидените расходи за нестопански инвестиции од член 1 на оваа одлука.		

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 550
13 април 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р.

265.

Врз основа на точка 29 став 1 од Одлуката за организацијата и делокругот на службите на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), Претседателството на СФРЈ на седницата од 24 март 1982 година донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ

Се разрешува од должноста генерален секретар на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Иван Долничар, со 15 април 1982 година.

Бр. О-8
24 март 1982 година
Белград

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Sergej Kraigher, с. р.

266.

Врз основа на точка 29 став 1 од Одлуката за организацијата и делокругот на службите на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), Претседателството на СФРЈ на седницата од 24 март 1982 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ

За генерален секретар на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се именува Вуко Драгашевиќ, досегашен член на Сојузниот извршен совет, со 15 мај 1982 година.

Бр. О-9
24 март 1982 година
Белград

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Sergej Kraigher, с. р.

267.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 13 април 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Надоместот на личниот доход на делегатите кои надомест на личниот доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 12%.

2. Делегатите во Собранието на СФРЈ избрани во 1982 година имаат право на усогласување на надоместот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука од денот кога почнале да остваруваат надомест на личниот доход во постојан месечен износ во Собранието на СФРЈ.

На делегатот кој остварува надомест на личниот доход во постојан месечен износ во Собранието на СФРЈ, а чиј личен доход односно надомест на личниот доход, пред изборот за делегат е усогласен од 1 јануари 1982 година во процент поголем од 12, или надоместот на личниот доход на делегатот е утврден врз основа на личниот доход што го остварил во организација на здружен труд врз основа на остварените резултати на трудот, нема да му се врши усогласување на надоместот на личниот доход.

На делегатот чиј личен доход односно надомест на личниот доход во постојан месечен износ пред изборот за делегат му е усогласен од 1 јануари 1982 година во процент помал од 12, ќе му се изврши усогласување за утврдената разлика до 12%.

3. Право на усогласување на надоместот на личниот доход од 1 јануари 1982 година до истекот на мандатот имаат делегатите во Собранието на СФРЈ избрани во 1978 година, ако надомест на личниот доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СФРЈ.

Право на усогласувањето од точка 1 на оваа одлука имаат и делегатите и функционерите што остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/67 и 34/77).

4. Усогласување на надоместот на личниот доход од точ. 1 до 3 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1982 година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-30/82-013
13 април 1982 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с. р.

268.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77 и 62/79), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 13 април 1982 година, донесла:

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ се усогласува за 12% и се утврдува во износ од 8.219 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1982 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на органот во кој функционерот го остварува личниот доход.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-31/82-013
13 април 1982 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с.р.

269.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночно-то оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува:

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАЧАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНО-ТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА ИНТЕРВЕНТИНИОТ УВОЗ НА 147.000 ТОНИ ВАРОВЕН АМОНИУМНИТРАТ

1. На увозот на 147.000 тони варовен амониумнитрат (KAN) од тар. број 31.02/8а од Царинската тарифа, нема да се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки, пропишана со Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/81).

2. Оваа одлука се применува на увозот од 1 јануари до 31 декември 1982 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 111
8 април 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с.р.

270.

Врз основа на член 10 од Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/79, 59/81 и 13/82), Сојузниот извршен совет донесува:

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИОТО УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ

1. Корисниците на општествени средства што го водат книговодството според Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/81 и 34/81) износот на сопственото учество за финансирање на инвестиција што претставува основни средства го утврдуваат на образецот СУ — Пресметка на сопственото учество за финансирање на инвестиција со состојба на _____ 19____ година (во натамошниот текст: образецот СУ), што е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

Корисниците на општествени средства, освен корисниците на општествени средства од став 1 на оваа точка, износот на сопственото учество го утврдуваат на образецот СУ, со тоа што во колона 3 на тој образец ги внесуваат соодветните броеви на контото, односно на групата конта од контниот план според кој го водат своето книговодство, а според називот на позициите од колона 2 на образецот СУ.

2. Образецот СУ се пополнува врз основа на книговодствените податоци и податоците содржани во исправите со кои се докажува обезбедувањето на сопственото учество, на начин што е пропишан во забелешката на тој образец.

Износот на сопствените средства што се обезбедени до денот на поднесувањето на барањето за кредит до банката, односно до друг корисник на општествени средства се утврдува врз основа на податоците од завршната сметка за претходната година, а во случај на статусна промена што му претходи на поднесувањето на барањето за кредит — од почетниот биланс искажан во образецот Биланс на состојбата на _____ 19____ година. Корисникот на општествени средства може образецот СУ да го состави врз основа на состојбата искажана во книговодството последниот ден во месецот што му претходи на составувањето на тој образец, ако таа состојба битно се променила во однос на состојбата искажана во завршната сметка, односно во почетниот биланс.

Износот на сопствените средства што можат да се користат за финансирање на инвестиции се утврдува како разлика помеѓу вкупниот износ на изворите на средствата утврден во редниот број 8 и вкупниот износ на средствата утврден во ред. бр. 20 на образецот СУ, зголемена за износот во ред. бр. 22 и 23, а намалена за износот утврден во ред. бр. 25 на тој образец.

3. Обезбедувањето сопствено учество за финансирање на инвестиција што претставува објекти и опрема за заедничка потрошувачка се врши со издвојување на средства на посебна сметка на корисникот на општествени средства кај Службата на општественото книговодство.

4. На начинот од точ. 2 и 3 на оваа одлука корисникот на општествени средства го утврдува сопственото учество и кога поднесува барање до банката за добивање гаранција врз основа на инвестициите од член 1 став 3 на Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции.

5. Кон барањето што го поднесува до банката, односно до друг корисник на општествени средства за добивање кредит за инвестиција, односно гаранција врз основа на инвестиција, корисникот на општествени средства прилага и доказ за обезбедување на сопствено учество, и тоа:

1) за инвестиција што претставува основно средство — пресметка на образецот СУ;

2) за инвестиција што претставува средства за заедничка потрошувачка — потврда од Службата на општественото книговодство дека за таа намена ларични средства се издвоени на посебна сметка на корисникот на општествени средства кај таа служба.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на

утврдување на сопственото учество на корисниците на општествени средства за финансирање на инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80),

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 112

8 април 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с.р.

Образец СУ

(Фирма, односно назив на корисникот на општествени средства)

ПРЕСМЕТКА

НА СОПСТВЕНОТО УЧЕСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈА,

со состојба на _____ 19____ година

Назив на инвестицијата: _____

Рок за завршување на инвестицијата: _____

Реден број	Позиција	Број на контото односно на групата конта	Износ на динари
1	2	3	4

I. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

1	Трајни извори на деловни средства	90	
2	Долгорочно здружени и вложени средства	266, 267 и 91	
3	Долгорочни кредити	92, 263 и 272	
4	Краткорочни кредити	93, 262, 264 и 271	
5	Краткорочно здружени и вложени средства	94 и 265	
6	Фонд за унапредување на материјалната основа на трудот	965	
7	Разграничени курсни разлики врз основа на побарувања за пласмани во странска валута	дел од konto 293 минус дел од konto 193	
8	Вкупно (ред. бр. 1 до 7)		

II. СРЕДСТВА

9	Основни средства во употреба по сегашната вредност	00 минус 02	
10	Основни средства во подготовка	01 без konto 010	
11	Трајно неупотребливи основни средства	090 минус 091	
12	Запрени инвестиции	092	
13	Сомнителни и спорни побарувања	093 минус 094	
14	Непокриена и покриена загуба	095 до 097	
15	Долгорочни пласмани	03, 04, 163 164, 166, 167, 172 и 173	
16	Краткорочни пласмани	15, 162, 165 и 171	
17	Разграничени курсни разлики врз основа на задолжувања во странска валута	дел од konto 193 минус дел од konto 293	
18	Залихи на сировини и материјали, ситен инвентар и амбалажа	31, 35 и 36	
19	Производство и залихи на производи и стоки	60, 63 и 66	
20	Вкупно (ред. бр. 9 до 19)		
21	Остаток на изворите на средствата (реден број 8 минус реден број 20)		
22	Износ на амортизацијата		
23	Износ на пласманите што втасуваат за наплата		
24	Вкупно (ред. бр. 21 до 23)		

1	2	3	4
25	Обврски што втасуваат за плаќање за други потреби: 1) за плаќање на други инвестиции во основни средства 2) за долгорочни пласмани 3) за краткорочни пласмани 4) за отплата на долгорочни и краткорочни кредити Вкупно (реден број 23)		
26	Неангажирани сопствени средства (реден број 24 минус реден број 25)		
27	Средства што се обезбедуваат од други извори: 1) врз основа на самоуправна спогодба за здружување на труд и средства 2) пренесени средства врз основа на закон 3) вложени средства на странско лице 4) кредити според член 9 став 1 точка 4 од Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции 5) заеми и задолжително здружување 6) самопридонес и лични средства на граѓани Вкупно (реден број 27)		
28	Порано вложени средства за прибавување локација		
29	Износ на сопственото учество (ред. бр. 26 до 28)		

19 — година

Раководител на книговодството,

Директор,

Забелешка:

1. Во називот на овој образец се внесува датумот со која состојба се внесени податоците од книговодството под ред. бр. 1 до 20. Ако податоците не се внесуваат под ред. бр. 1 до 20 — се внесува датумот кога е составена пресметката. Називот на инвестицијата за која се поднесува барање за кредит, односно барање за давање гаранција врз основа на инвестиција се внесува од инвестиционо-техничката документација, а како рок за завршување на инвестицијата се внесува датумот кога е предвидено да се заврши изградбата, односно прибавување на инвестицијата.

2. Под ред. бр. 1 до 20 се внесуваат податоци од книговодството според состојбата на контата од колони 3 искажана на денот со кој се составува пресметката.

3. Под реден број 22 се внесува износот на пресметаната амортизација на основните средства според минималните стапки пропишани со закон од денот со кој е утврдено износот на сопствените средства до крајот на годината во која се завршува изградбата на инвестицијата за која се бара кредит, односно гаранција.

4. Под реден број 23 се внесува износот на пласманите (долгорочни и краткорочни кредити, депозити, стоковни и потрошувачки кредити, кредити за санација, заеми и хартии од вредност) што втасуваат за наплата во периодот на финансирањето на инвестицијата за која се обезбедува сопствено учество, согласно со условите под кои се дадени тие кредити и други пласмани.

5. Под реден број 25 се внесува износот на обврските што втасуваат за плаќање за други инвестиции, и тоа во периодот на финансирањето на ин-

вестицијата за која се обезбедува сопствено учество според оваа пресметка: 1) за плаќање на обврски за други инвестиции во основни средства, 2) за давање на долгорочни стоковни и финансиски кредити и на други пласмани, 3) за отплата на долгорочни и краткорочни кредити за основни средства, врз основа на договори, одлуки на органите на управувањето и на други исправи.

6. Под реден број 27 под 1 до 6 се внесуваат износите на средствата што корисникот на општествени средства — инвеститорот ги обезбедил од други извори за финансирање на инвестицијата за која го поднесува барањето за кредит, односно барањето за давање гаранција врз основа на инвестицијата, и тоа:

— средствата што се обезбедуваат врз основа на самоуправна спогодба за здружување на труд и средства врз основа на кои се стекнува право на учество во заеднички остварениот доход — се утврдуваат, за паричните средства — врз основа на Образецот СУ, а за основните средства — со попис на основните средства што се здружуваат, според состојбата искажана во книговодството на определени контата;

— средствата што на корисникот на општествени средства — инвеститорот му се пренесени врз основа на закон — се утврдуваат врз основа на вирмански налог со кој тие средства се пренесени на жиро-сметката или на посебна сметка на корисникот на општествени средства до денот на поднесувањето до банката, односно до друг корисник на општествени средства, барање за кредит, односно барање за давање гаранција врз основа на инвестицијата;

— средствата што корисникот на општествени средства ги обезбедува според член 9 став 1 точка

4 од Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции — се утврдуваат врз основа на податоците од склучениот договор за кредит;

— средствата што корисникот на општествени средства ги обезбедил од заем или од задолжително здружување на средства пропишано со републички, односно покраински закон и од заем добиен во странство врз основа на договор што е ратификуван со закон — се утврдуваат врз основа на законот односно на договорот со кој средствата му се дадени на корисникот на општествени средства — инвеститорот;

— средствата што корисникот на општествени средства ги обезбедил од самопридонес или од слични средства на граѓани дадени со намена за проширување на материјалната основа на неговиот труд — се утврдуваат, за материјалот и за личните средства на граѓаните, врз основа на книговодствената исправа за приемот на тие средства до денот на поднесувањето барање за кредит, а за самопридонесот во труд и во пари што ќе се оствари во периодот на

финансирањето на инвестицијата, врз основа на пресметковната вредност од инвестиционата програма, односно од друга инвестиционо-техничка документација врз основа на која се пристапува кон инвестицијата.

7. Под реден број 28 се внесува износот на средствата што корисникот на општествени средства порано ги вложил за прибавување на локација за изградба на инвестициониот објект за кој поднесува барање за кредит, односно барање за давање гаранција врз основа на инвестиција, а врз основа на паричната документација за вредноста на тие вложувања искажана во книговодството до денот на поднесувањето на барањето за кредит, односно барањето за давање гаранција врз основа на инвестиција.

8. Ако корисникот на општествени средства сопственото учество за финансирање на инвестицијата го обезбедил во целост од други извори (реден број 27 на овој образец), не е должен во образецот СУ да ги внесува и податоците под ред. бр. 1 до 27 на овој образец.

271.

Врз основа на член 22 став 2 и член 64 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА МАЛО, ОДНОСНО НА ГОЛЕМО НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на стоки на мало, односно на големо (во натамошниот текст: прометни организации), што не ќе склучат самоуправни спогодби врз основа на член 22 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, ги формираат продажните цени на мало, односно на големо на производите од надлежност на федерацијата според одредбите на оваа одлука и со применување на следните стапки за покривање на трошоците на прометот, и тоа:

Производи што спаѓаат во дејноста:				Во промет:	
гран-ка	група	под-група	назив	на големо во процент до	на мало во процент до
1	2	3	4	5	6

ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

0103	01030	010301	Преработка на јаглен:		
		010301	— Производство на кокс и полукокс	вкупно	4,5
0104			Производство на нафта и земен гас	според посебни прописи	
0105	01050	010500	Производство на деривати на нафта: сите производи	според посебни прописи	
0107			Црна металургија:		
	01071		Производство на железо и челик:		
		010711	— производство на сурово железо		
		010712	— производство на суров челик		
		010713	— производство на валан, влечен и кован челик:		
			— обичен челик		
			— благородни и поквалитетни челици		
	01072	010720	Производство на феролегури: сите производи	4,5	5,5
0109			Производство на обоени метали:		
	01091	010910	— производство на бакар: сите производи	4,5	5,5
	01092	010920	— производство на олово: сите производи	4	5,5

1	2	3	4	5	6
	01093	010930	— производство на цинк: сите производи	4	5
	01094		— производство на глина и алуминиум:		
		010941	— производство на глина	3,5	5,5
		010942	— производство на алуминиум: сите производи	4	6
	01099		Производство на други обоени метали:		
		010991	— производство на антимион	3,5	5,5
		010992	— производство на жива	3,5	5,5
		010999	— производство на неспомнати обоени метали: сите производи	3	5,5
0110			Преработка на обоени метали:		
	01101	011010	— преработка на алуминиум: сите производи	4	6
	01109		Преработка на бакар и други обоени метали:		
		011091	Преработка на бакар и на легури на бакар: сите производи	4,5	6
		011092	Преработка на олово: сите производи	4	6
		011093	Преработка на цинк: сите производи	4	6
		011099	Преработка на други обоени метали: сите производи	4	6
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал):		
	01111		Производство на неметални минерали (без соли):		
		011112	Производство на магнезит и глина: сите производи, освен керамичка глина	4	7
	01112		Производство на сол:		
		011121	Производство на морска сол, освен на сол за човечка исхрана	4	—
		011129	Производство на други соли:		
			— сите производи, освен сол за човечка исхрана и сол за добиточна исхрана	4	—
			— сол за добиточна исхрана	4	12
			— сол за човечка исхрана (морска и камена)	7	15
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)		
	01121		Производство на стакло:		
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи	4,5	10
		011219	Производство на друго стакло: оптичко стакло и стаклена волна	4,5	10
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи	3	6
		011292	Производство на јагленографитни производи: сите производи	4	9
		011299	Друга преработка на неметални минерали: производство на природни и вештачки брусеве, брусна хартија и платно за брусење	4	9
0113			Металопреработувачка дејност:		
	01131		Производство на метален репродукционен материјал:		
		011311	— производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи	4	8
		011312	— производство на метален инсталационен материјал: сите производи	4	8
0114			Машиноградба:		
	01141		Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски):		
		011411	— производство на енергетски машини и уреди: сите производи	1,5	6
	01142	011420	Производство на земјоделски машини, сеалки, комбајни и жнеалки	2	5

1	2	3	4	5	6
	01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): сите производи, освен канцелариски машини; машини за сметање (освен електрични), книговодствени машини, системи на машини со дупчени картички, регистарски каси, машини за пишување, неспомнати машини за мерење на тежина, машини за копирање (покрај додупломнатите за фотокопирање) и часовници од сите видови, делови, кутии и механизми, како и механизми за временско регулирање	1,5	5
0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)		
	01152		Производство на друмски возила:		
		011521	— производство на мотори: сите производи	1,5	5,5
		011522	— производство на камиони и специјални возила: сите производи	1,5	4
		011523	— производство на патнички автомобили	1,5	4
		011524	— производство на трактори: сите производи	1,5	4
		011525	— производство на мотоцикли, мотори и мопеди	3	7
		011527	— производство на делови и прибор за моторни возила: сите производи	5	15
0117			Производство на електрични машини и апарати:		
	01171	011710	— производство на електрични машини и уреди: сите производи	4	8
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди:		
		011721	— производство на составни делови на електронски апарати и уреди: сите производи	5	15
		011723	Производство на комуникациони апарати и уреди:		
			— телефонски и телеграфски апарати	4	10
			— други комуникациони апарати и уреди	4	10
			— кабелски прибор и опрема	4	10
		011724	— производството на термички апарати: производство на шпорети, термоакумулациони печки и електрични радијатори	2	7
	01173	011730	— производство на кабли и проводници: сите производи	3	7
0117			Производство на електрични апарати за домаќинството:		
		011741	производство на термички апарати: производство на шпорети, термоакумулациони печки и електрични радијатори	4	10
			— бојлери	4	9
		011742	— производство на разладни апарати и уреди: сите производи	4	10
		011743	— производство на апарати и уреди за перење и сушење: сите производи	4	10
		011792	— производство на сијалици и луминоцентни цевки: сите производи	5	12
		011793	— производство на акумулатори и галвански елементи	4	10
			— галвански елементи: сите производи	4	12
0118			Производство на базни хемиски производи:		
	01181	011810	— производство на хемикалии (освен за земјоделството):		
			— технички хемикалии и гасови	4	8
			— други хемикалии	4	8

1	2	3	4	5	6
	01182	011820	— производство на хемикалии за земјоделството:		
			— вештачки ѓубриња	2	4
			— средства за заштита на растенијата	4	10
0119			Преработка на хемиски производи:		
	01191	011910	— производство на лекови и фармацевтски суровини:		
			— сите производи освен крв и нејзини деривати	7	21
	01192	011920	— производство на средства за перење и козметички препарати: детерџенти	5	10
	01199	011990	— производство на други хемиски производи: експлозив		
			вкупно		13%
0124			Производство и преработка на хартија:		
	01241	012410	— производство на целулоза и хартија: целулоза за хартија, рото-хартија и натрон-хартија за вреќи	3,5	7,1
	01242		Преработка на хартија:		
		012421	— производство на хартиена амбалажа: натрон-вреќи	3	6
0129			Преработка на каучук:		
	01290	012901	— производство на гуми за возила: за патнички автомобили и возила на две тркала	4	8
			— за полуотворени, трактори и слично	3	6
0130			Производство на прехранбени производи:		
	01301	013010	— мелење и лупење на жита:		
			— пченично брашно	3	10
			— ориз	4	12
	01306	013060	— производство на шеќер: производство на суров и рафиниран шеќер	4	10
	01308	013080	— производство на растителни масла и масти: производство на сурови и рафинирани растителни масла за јадење и на масти од сончоглед, соја и маслена репка	4	10
0133			Производство и преработка на тутун:		
	01331	013310	— производство на ферментиран тутун	според посебни прописи	
	01332	013320	— преработка на тутун: сите производи	според посебни прописи	

Производи што спаѓаат во дејноста:

гран-ка	група	под-група	назив	на големо во процент до	на мало во процент до
1	2	3	4	при откуп	при промет

ОБЛАСТ 02 — ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО

0201

Земјоделско производство:

02011 020110

— полјоделство:

— пченка и пченица

4 3 10

— ориз (арпа)

4 3 —

— шеќерна репка, сончоглед, соја и маслена репка

6 —

02014 020140

— сточарство: одгледување на говеда, свињи и овци за месо и волна

3 —

По исклучок, стапката за покривање на трошоците на прометот на мало на лекови и фармацевтски сировини, освен на крв и нејзини деривати, може да се зголеми до 27% за организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на мало, а кои имаат посебни услови за работа, под условите и на начинот што ќе ги утврди надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина.

На производите од областа 02 — Земјоделство и рибарство, стапките за покривање на трошоците на големо при откуп се применуваат на набавната цена на тие производи утврдена во согласност со прописот.

2. За покривање на трошоците на прометот во транзит на производите од точка 1 на оваа одлука, прометните организации можат да засметаат до 2%.

При формирањето на цените на производите во прометот на големо стапките што се засметуваат според одредбата на став 1 од оваа точка се составен дел на стапките за покривање на трошоците во прометот на големо, и не можат да бидат поголеми од стапките пропишани во точка 1 на оваа одлука.

3. Ако прометна организација набави стоки непосредно од производителот или увозникот и изврши само промет на мало, при формирањето на продажната цена на производите во прометот на мало, стапките за покривање на трошоците во прометот на мало од точка 1 на оваа одлука може да ги зголеми до 50% од стапките за покривање на трошоците во прометот на големо.

4. Стапката за покривање на трошоците во прометот на големо и во прометот на мало се засметува на набавната цена на производите.

Под набавна цена на производите во прометот на големо и во прометот на мало, во смисла на оваа одлука, се подразбира нето-фактурната цена на добавувачот (производителот, претходниот учесник во прометот) зголемена за зависните трошоци.

Под нето-фактурна цена на добавувачот, во смисла на став 2 од оваа точка, се подразбира износот засметан во фактурата на добавувачот што го плаќа купувачот.

Стапката за покривање на трошоците на прометот од оваа одлука не го содржи данокот на промет на стоки на мало.

5. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука, се подразбираат: трошоци за натовар и растовар на стоки, трошоци за транспорт од стовариштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, трошоци за осигурување на стоките во транспорт, транспортно коло, лом и растур на стоките, посебни трошоци за пакување (зимско пакување и сл.) во транспортот на стоките, како и трошоци за транспорт од стовариштето на купувачот до неговите продавници, односно продажни места.

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка може да се засметаат само вистинските трошоци што ги имала и му ги фактурирала на купувачот друга организација на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, купувачот — прометната организација може да ги засмета зависните трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспортот, натоварот и истоварот и др., го изврши со своје средства, а најмногу до височината на тарифата во јавниот сообраќај, што е формирана во согласност со прописите.

Ако прометната организација на здружен труд не може да ги утврди и пресмета вистинските за-

висни трошоци во моментот на извршениот промет, по исклучок тие трошоци може да ги пресмета во планираните просечни износи, што ги внесува на посебната сметка на временските разграничувања, со тоа што според периодичната и завршната сметка смее да изврши усогласување со вистински платените зависни трошоци. Позитивната разлика од таа сметка може да се користи во согласност со прописот.

6. Прометните организации што пакуваат преработени производи (ситно пакување) на начин што одговара на издустриски начин на пакување, на цените во прометот на тие производи формирани според точ. 4 и 5 на оваа одлука можат посебно да ги засметаат вистинските трошоци на пакувањето, а најмногу до износот што, во согласност со прописот го засметуваат производителските организации на здружен труд при пакувањето на исти производи.

7. Ако во прометот на големо учествуваат повеќе прометни организации, тие меѓусебе ја делат пропишаната стапка за покривање на трошоците во прометот на големо, со тоа што секоја организација во односниот вид промет во фактурата за продажба мора посебно да искаже кој дел од пропишаната стапка го засметала, а кој дел од пропишаната стапка му останува на следниот учесник во прометот.

8. Не се смета како зголемување на стапката за покривање на трошоците на прометот позитивната разлика во цената што прометната организација ја пресметува како разлика меѓу постојната продажна цена на производите на залихи и продажната цена на производите од ист вид и квалитет што се купени подоцна, ако таа разлика во цената се пресмета и внесе на посебна сметка на временските разграничувања во согласност со прописот.

9. Ако производителските организации на здружен труд, во согласност со прописите, ги формираат своите продажни цени така што да важат како цени во прометот на големо, односно на мало, во тие цени трошоците во прометот не можат да бидат поголеми од износот на трошоците во прометот што се добиваат со примена на стапките за покривање на трошоците на прометот од оваа одлука.

10. Формирање на цените на производите во прометот на мало, односно на големо, се врши според одредбите на оваа одлука од денот на нејзиното влегување во сила.

11. Се овластува претседателот на Сојузната заедница за работи на цените, по потреба, да дава упатства за распоредување на производите од точка 1 на оваа одлука.

12. Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок прометна организација ако во фактурата за продажба посебно не искаже кој дел од пропишаната стапка го засметала а кој дел му останува на следниот учесник во прометот.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 113

8 април 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

272.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), член 25 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 11 став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорјева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП ВО 1932 ГОДИНА**

1. Надоместот на трошоците за закоп на носители на „Партизанска споменица 1941“, на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орден Караѓорјева ѕвезда со мечеви во 1932 година изнесува 29.538 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 345/82
29 март 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и на
воените инвалиди,
Милан Вукасовиќ, с. р.

273.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА И НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1932 ГОДИНА НА ЛИЦА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ**

1. Основот за определување на додатокот кон пензијата и на височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој во 1932 година изнесуваат 10.437 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 346/82
29 март 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
на воените инвалиди,
Милан Вукасовиќ, с. р.

274.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и на член 25 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА И НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1982 ГОДИНА**

1. Основот за определување на додатокот кон пензијата и на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година изнесува 10.437 динари во 1982 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 347/82
29 март 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
на воените инвалиди,
Милан Вукасовиќ, с. р.

275.

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ЛИЦА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ ВО 1982 ГОДИНА**

1. Најголемиот износ на надоместот на трошоците за закоп на лица одликувани со Орден на народен херој во 1982 година се утврдува во височина од 49.230 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 348/82
29 март 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и на
воените инвалиди,
Милан Вукасовиќ, с. р.

276.

Врз основа на член 3а став 3 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1982 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток во 1982 година изнесува 10.437 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 349/82
29 март 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и на
воените инвалиди,

Милан Вукасовиќ, с. р.

1) лична инвалиднина:

Група	Динари
I — — — — —	14.966
II — — — — —	10.846
III — — — — —	8.206
IV — — — — —	6.060
V — — — — —	4.315
VI — — — — —	2.674
VII — — — — —	1.809
VIII — — — — —	873
IX — — — — —	651
X — — — — —	440;

2) семејна инвалиднина:

	Динари
а) за еден член на семејството — —	974
б) зголемена семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) — — — —	2.598;
3) додаток за нега и помош од страна на друго лице:	Динари
— за прв степен — — — — —	12.830
— за втор степен — — — — —	9.870
— за трет степен — — — — —	6.910;

277.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА И НА СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1982 ГОДИНА

1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за нега и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додаток од 1 јануари 1982 година изнесуваат месечно, и тоа:

4) ортопедски додаток:

	Динари
— за прв степен — — — — —	4.330
— за втор степен — — — — —	3.304
— за трет степен — — — — —	2.128
— за четврти степен — — — — —	1.030

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 350/82
29 март 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
на воените инвалиди,
Милан Вукасовиќ, с. р.

278.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа:

Реден број	Воздухопловно пристаниште	Во зимскиот период (од 1 ноември до 31 март)		Денови		Во летниот период (од 1 април до 31 октомври)		Денови	
		од часот	до часот	1-понеделник	2-вторник	3-среда	4-четврток	5-петок	6-сабота
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 „Белград“	05,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7	05,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7			
2 „Загреб“	05,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7			
3 „Сплит“	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7			
4 „Дубљана“	06,00	21,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7			

1	2	3	4	5	6	7
5 „Дубровник“	07,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7
6 „Титоград“	06,00	22,00	1,4,6	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
	06,00	20,00	2,3,5,7			
7 „Сарајево“	08,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
8 „Скопје“	06,00	22,00	1,2,3,4,5	06,00	22,00	1,2,3,4,5
	05,00	08,00	6,7	06,00	08,00	6,7
	16,00	22,00	6,7	16,00	22,00	6,7
9 „Тиват“	07,00	15,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	18,00	1,2,3,4,5,6,7
10 „Охрид“	07,00	12,00	1,2,3,4,5	06,00	09,00	1,6
	11,00	13,00	6	17,00	20,00	1
	17,00	20,00	1,3	06,00	12,00	2
	17,00	19,00	5	17,30	20,30	3
				08,00	12,00	4
				19,00	22,00	5
11 „Задар“	06,30	09,30	1,2,3,4,5,6,7	06,00	16,00	1
	19,30	21,30	1,2,3,4,5,6,7	06,30	12,30	2
				06,00	08,30	3,6,7
				06,00	22,30	4
				06,00	21,30	5
				19,00	21,30	1
				19,00	20,30	2,6
				13,30	21,30	3
				17,00	21,30	7
12 „Риека“	06,30	09,30	1,3,4,5	05,30	19,30	1,2,3,4,5,7
	07,30	09,30	6	05,30	20,00	6
	18,30	20,30	1,2,4,7			
	17,30	19,30	3			
	19,30	21,30	5			
	16,00	18,00	6			
13 „Пула“	05,00	08,30	1,4	05,00	24,00	1,2
	05,00	06,30	2	05,30	24,00	3,4,5,6,7
	05,30	07,30	3			
	05,00	07,30	5			
	06,30	09,30	6			
	19,00	21,30	1,2,4,7			
	18,00	21,00	3			
	19,30	21,30	5			
	16,30	19,00	6			
14 „Приштина“	05,00	14,00	1,2,3,4,5	05,30	19,00	1,4
	05,30	12,00	6	05,30	21,00	3
	15,00	20,00	3,6	06,30	22,00	2,5
	15,00	22,00	5	06,00	11,00	6
				15,00	21,00	6
15 „Марибор“	05,30	12,00	1,2,3,4,5	05,30	12,00	1,2,3,4,5
	05,30	07,00	6,7	05,30	07,00	6,7
	20,00	21,45	1,5,6,7	13,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
	18,00	21,45	2,4			
	21,00	22,45	3			
16 „Мостар“	07,00	14,00	1,2,3,4,5	06,30	14,30	1,2,3,4,5
17 „Осиек“	06,00	10,00	1,2,3,4,5	05,30	11,00	1,2,3,4,5
	16,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	16,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
18 „Портоторж“	09,00	15,00	1,2,3,4,5,6,7	07,00	19,00	1,2,3,4,5,6,7

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа наредба, се подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со пропис.

3. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „Сплит“ ќе бидат отворени до 31 декември 1982 година и надвор од времето на отвореноста, како и во други случаи предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздушната пловидба.

4. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југословенското време.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/81, 2/82 и 5/82).

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1522/1
7 април 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

279.

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ПЕЧУРКИ И НА ПЕКТИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ****Член 1**

Во Правилникот за квалитетот на производите од овошје, зеленчук и печурки и на пектинските препарати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/79), во член 1 став 1 зборовите: „и хигиенската исправност“ се бришат.

Член 2

Во член 2 став 4 по зборовите: „лабораториска анализа“ се додаваат зборовите: „и за процентот на основните состојки“.

Член 3

Во член 5 став 1 зборовите: „на јазиците и писмата на народите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се бришат.

Во став 2 точка 3 на крајот по зборовите: „(ден, месец и година)“ се додаваат записка и зборовите: „или година и месец“ односно тримесечје (квартал) со тоа што во тој случај се смета дека производот е произведен првиот ден на означениот месец или тримесечје, на односната година“.

Во точка 9 по зборовите: „употреба на производот“ се додаваат зборовите: „или употребливо до“.

Член 4

Во член 8 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За сушена смоква најголемо дозволено отстапување на нето масата може да биде за 2% поголемо од вредноста на отстапувањата што се пропишани за поединечни пакувања на други производи и се наведени во табелата од став 1 на овој член.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 5

Во член 11 зборовите: „и хигиенската исправност“ се бришат.

Член 6

Во член 18 став 2 зборовите: „најмногу 10%“ се заменуваат со зборовите: „најмногу 15%“.

Член 7

Во член 23 точка 4 се менува и гласи:

„4) количеството на пестициди и средства за заштита на растенија мора да биде во согласност со одредбите на прописите за максимално дозволените количества пестициди во животните намирници.“

Член 8

Во член 29 став 2 се менува и гласи:

„Наместо шеќер (сахароза) можат да се додадат: глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, декстрозен

сируп, фруктоза, фруктозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп, со тоа што вкупното количество на додаден шеќер да не биде поголемо од 10% од вкупното количество на кашата.“

Член 9

Во член 30 точка 3 по зборовите: „со прописите“ се додаваат зборовите: „за максимално дозволените количества пестициди во животните намирници.“

Член 10

Во член 33 се додава нов став 3, кој гласи: „Ако производот оди непосредно на натамошна преработка, одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се однесуваат на тој производ.“

Член 11

Во член 43 став 6 зборовите: „хигиенска исправност“ се заменуваат со зборовите: „зачувување на квалитетот“.

Член 12

Во член 50 точка 2 се менува и гласи: „2) наместо шеќер (сахароза): шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп;“.

Член 13

Во член 52 став 1 по зборот: „бистар“ текстот се менува и гласи: „а ќе се толерира појавата на талог во трагови со потекло од овошје. Во условите на подолго складирање само кај бистрите сокови од агруми ќе се толерира појавата на минимален талог со потекло од овошје“.

Член 14

Во член 56 став 2 во првата реченица по зборовите: „помал од 40%“ се додаваат зборовите: „сува материја на овошје (член 16)“.

Член 15

Во член 60 став 3 точка 3 зборовите: „ниту повеќе од 0,01 SO₂“ се бришат, а по зборот: „етил-алкохол“ наместо записката се става точка и записка.

Во точка 4 на крајот точката и записката се заменуваат со точка, а точка 5 се брише.

Член 16

Во член 61 став 1 зборовите: „шеќерен сируп“ се заменуваат со зборовите: „шеќерни сирупи“.

Член 17

Во член 62 точка 2 се менува и гласи:

„2) шеќер (сахароза), шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп;“.

Член 18

Во член 63 точка 6 зборовите: „најмалку 6%“ се заменуваат со зборовите: „најмалку 5%“, а зборовите: „најмногу 59%“ со зборовите: „најмногу 60%“.

Се додаваат два нови става кои гласат:

„За производството на овошен сируп од јагодесто овошје (јаготка, малинка, капинка и рибизла), и овошен сируп од вишња и вишња-мараска може да се користи и пулпа конзервирана со раствор на мравска киселина.

Овошниот сируп од став 2 мора да ги исполнува условите од став 1 на овој член а може да содржи остатоци од мравска киселина со потекло од

пулпа до 1,7 g/l, освен овошен сируп од јаготка во кој содржината на мравската киселина од пулпата не смее да преминува 2,1 g/l“.

Член 19

Во член 64 се додава нов став 4 кој гласи:

„Ако овошниот сируп е произведен од пулпа конзервирана со мравска киселина, декларацијата мора непосредно под називот на производот да содржи податок за количеството на мравската киселина изразен во g/l.“

Член 20

Во член 66 точка 1 се менува и гласи:

„1) шеќер (сахароза), шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп;“.

Член 21

Во член 67 во точка 4 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка, а точка 5 се брише.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Компотот од јаготки мора да ги исполнува условите за квалитет од точ. 1 до 4 на овој член, а може да содржи до 0,1% песок.“

Член 22

Во член 70 став 2. зборовите: „но без голушка“ се бришат.

Член 23

Во член 73 точка 1 се менува и гласи:

„1) шеќер (сахароза), шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп;“.

Член 24

Во член 74 точка 6 се брише.

Во досегашната точка 7 која станува точка 6. зборовите: „од 0,001% SO₂ се заменуваат со зборовите: „од 0,01% SO₂“.

Член 25

Во член 78 точка 2 се менува и гласи:

„2) шеќер, (сахароза), шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп;“.

Член 26

Во член 79 точка 6 се брише.

Досегашната точка 7 станува точка 6.

Член 27

Во член 81 точка 5 по зборовите: „сметано на“ се додаваат зборовите: „слој на површина“ а по зборовите: „од 1 dm² се додаваат зборовите: „и со дебелина од 5 mm“.

Член 28

Во член 82 точка 6 се брише.

Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7.

Член 29

Во член 87 точка 4 се менува и гласи:

„4) шеќер, (сахароза), шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фрук-

тоза, фруктозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп.“

Член 30

Во член 88 став 1 точка 7 се брише.

Досегашните точ. 8 и 9 стануваат точ. 7 и 8.

Во став 2 зборот: „пекмезот“ се брише а се додаваат зборовите: „засладениот пекмез.“

Член 31

Во член 91 став 1 точка 5 се менува и гласи:

„5) шеќер, (сахароза), шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп.“

Член 32

Во член 95 став 1 точка 3 се менува и гласи:

„3) шеќер (сахароза) шеќерен сируп, глюкоза, глюкозен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фруктоза, фруктозен сируп, и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп.“

Член 33

Во член 96 точка 6 се брише.

Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7.

Член 34

Во член 114 во точка 7 зборовите: „немаат искристализиран шеќер“ се заменуваат со зборовите: „не се посипани со скробни материји“.

Член 35

Во член 120 зборовите: „хигиенска исправност“, се заменуваат со зборовите: „зачувување на квалитетот“.

Член 36

Во член 124 точка 5 се менува и гласи:

„5) бројот на дршките да не преминува 5% во однос на бројот на бобинките;“.

Член 37

Во член 125 точка 5 се менува и гласи:

„5) бројот на дршките да не преминува 7% во однос на бројот на бобинките;“.

Член 38

Во член 126 точка 6 се менува и гласи:

„6) бројот на дршките да не преминува 8% во однос на бројот на бобинките;“.

Член 39

Во член 146 во став 1 зборовите: „природни ароми и бои“ се заменуваат со зборовите: „природни ароми, бои и глюкозо-фруктозен (високофруктозен) сируп“.

Член 40

Во член 147 став 1 зборот: „исклучувајќи“ се заменува со зборот: „вклучувајќи“.

Член 41

Во член 148 став 1 зборовите: „хигиенска исправност“ се заменуваат со зборовите: „зачувување на квалитетот“.

Член 42

Во член 150 став 1 во точка 2, на крајот, точката и запирката се заменуваат со точка, а точ. 3 и 4 се бришат.

Член 43

Во член 153 став 6 зборовите во заградата: „и сл.“ се заменуваат со зборовите: „и др.“.

Член 44

Член 172 се менува и гласи:

„Стерилизиранiot грашок се пушта во промет и се декларира како стерилизиран грашок од I квалитет и стерилизиран грашок од II квалитет.

Стерилизиранiot грашок од I квалитет мора да ги исполнува следните услови:

1) да има миризба, вкус и боја што се својствени за стерилизиранiot грашок;

2) да има опалесцентен или матен, но не и желиран налив и во конзервата да го има само во количеството потребно да ги прекрие зрната на грашокот;

3) производот да не содржи повеќе од 2% кујнска сол во хомогенизираната мостра (хомогенизацијата го опфаќа само зрното и наливот во односот што е застапен во производот);

4) зрното на грашокот да не содржи повеќе од 17% материи нерастворливи во алкохол;

5) производот да не содржи повеќе од 1% примеси по потекло од грашок (делови од растенија, мешунки од грашок), сметано на нето-масата на производот;

6) производот да не содржи туѓи примеси.

Стерилизиранiot грашок од II квалитет мора да ги исполнува следните услови:

1) да има миризба и вкус, што се својствени за стерилизиранiot грашок;

2) да има опалесцентен или матен налив и во конзервата да го има само во количеството потребно да ги прекрие зрната на грашокот;

3) да не содржи повеќе од 2% кујнска сол во хомогенизираната мостра (хомогенизацијата ги опфаќа зрното и наливот во односот што е застапен во производот);

4) зрното на грашокот да не содржи повеќе од 24% материи нерастворливи во алкохол;

5) да не содржи повеќе од 2% примеси по потекло од грашок (делови од растенија и мешунки од грашок), сметано на нето-масата на производот;

6) да не содржи туѓи примеси.

Ако стерилизиранiot грашок од II квалитет е пакуван во стаклена амбалажа, се дозволува присуство на помало количество наталожен скроб во наливот“.

Член 45

Член 173 се менува и гласи:

„Стерилизираната боранија од I квалитет мора да ги исполнува следните услови:

1) да има миризба, вкус и боја што се својствени за стерилизираната боранија;

2) да има бистар до слабо опалесцентен налив и во конзервата да го има само во количеството потребно да го прекрие плодот;

3) производот да не содржи повеќе од 2% кујнска сол во хомогенизираната мостра (хомогенизацијата ги опфаќа плодот и наливот во односот што е застапен во производот);

4) кај сечената боранија должината на парчињата да е изедначена, но тоа не е мерило за квалитетот;

5) производот да не содржи туѓи примеси;

6) да не содржи повеќе од 5% зрна, сметано на вкупната маса на плодот во производот;

7) да не содржи повеќе од 3% мешунки со развиени конци, сметано на вкупната маса на плодот во производот;

8) да не содржи повеќе од 3% мешунки со неотстранети врвови, сметано на вкупната маса на плодот во производот;

9) мешунките да се со изедначена боја;

10) да не содржи повеќе од 1% примеси по потекло од боранија (делови од стебло, лисја), сметано на нето-масата на производот.

Стерилизираната боранија од II квалитет мора да ги исполнува следните услови:

1) да има миризба, вкус и боја што се својствени за стерилизираната боранија;

2) да не содржи повеќе од 2% кујнска сол во хомогенизираната мостра (хомогенизацијата ги опфаќа плодот и наливот во односот што е застапен во производот);

3) кај сечената боранија должината на парчињата да е изедначена, но тоа не е мерило за квалитетот;

4) да не содржи повеќе од 2% примеси по потекло од боранија (делови од стебло, лисја), сметано на нето-масата на производот;

5) наливот да е бистар до опалесцентен и во конзервата да го има само во количеството што е потребно да се покрие плодот;

6) да не содржи повеќе од 10% зрна сметано на вкупната маса на плодот во производот;

7) да не содржи повеќе од 5% мешунки со неотстранети врвови, сметано на вкупната маса на плодот во производот;

8) да не содржи повеќе од 10% мешунки со развиени конци, сметано на вкупната маса на плодот во производот;

9) да не содржи туѓи примеси.

Се дозволува помала неуедначеност на мешунките по бојата“.

Член 46

Во член 183 став 1 точка 3 по зборовите: „дршки кај“ се додаваат зборовите: „цели плодови“.

Во точка 6 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 7 која гласи:

„7) пастеризираната краставица покрај условите од точ. 1 до 6 на овој член, може да содржи и до 0,1% песок.“

Член 47

Во член 247 точка 4 се брише.

Член 48

Во член 248 точка 5 се брише.

Член 49

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-339/1
16 јануари 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевик, с. р.

280.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАЗИВА И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за мазива и сродни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/81) членот 3 се менува и гласи:

„Освен точка 3.6. на југословенскиот стандард JUS B.N0.511, чиешто применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на мазивата и сродни производи што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5509/1

1 април 1982 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Вукашин Драгоевиќ, с. р.

281.

Л И С Т И

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ¹⁾

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избори и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78 — Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги објавува листите на кандидати за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, потврдени од соодветните републички односно покраински изборни комисии, и тоа:

I

ЛИСТА

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1. **Броз Мато**, роден 1931 година, KB работник, Хрват, член на делегацијата на ООЗТ Бои и лако-ви, СОЗТ „Кромос“ — Загреб

¹⁾ Листите на кандидати за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од социјалистичките републики: Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Словенија се објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19 од 9 април 1982 година.

2. **Гредељ Младен**, роден 1954 година, машински техничар, Хрват, член на делегацијата на ОК СК — Иваник-град

3. **Аѓиќ Крсто**, роден 1939 година, дипл. економист, Хрват, член на делегацијата на ООЗТ Продажба на објекти и постројки, СОЗТ „Раде Кончар“ — Загреб

4. **Деграси Пино**, роден 1936 година, дипл. економист, Италијан, член на делегацијата на ООЗТ Надворешна трговија, ОЗТ „Интеркомерц“ — Умаг

5. **Холевац-Корен Татјана**, родена 1944 година, дипл. инж. по електротехника, Хрватка, член на делегацијата на Месната заедница „Тушканац“, Центар — Загреб

6. **Бахтијаревиќ Штефица**, родена 1936 година, научен соработник, Хрватка, член на делегацијата на ООЗТ Институт за општествени истражувања на Сеучилиштето во Загреб

7. **Долачки Жељко**, роден 1962 година, индивидуален земјоделец-кооперант, Хрват, член на делегацијата на ООЗТ Земјоделска задруга Штефане — Чазма

8. **Ференчек Јадранка**, родена 1954 година, текстилен техничар, Хрватка, член на делегацијата на ООЗТ Трикотажа, МТЧ — Чаковец

9. **Билјан Анте**, роден 1954 година, KB моделар, Хрват, член на делегацијата на ООЗТ Сив лив, СОЗТ „Гуро Гаковиќ“ — Славонски Брод

10. **Букша Анте**, роден 1943 година, дипл. инж. по технологија, Хрват, член на делегацијата на ООЗТ Горива и аромати, РО Рафинерија ИНА „Урин“ — Бакар

11. **Књаз Блаженка**, родена 1947 година, дипл. инж. по земјоделство, Хрватка, член на делегацијата на ООЗТ Внатрешен промет — ИЗК Осиек

12. **Станичиќ Чедо**, роден 1938 година, дипл. инж. по машинство, Хрват, член на делегацијата на ООЗТ Производство на мотори — СОЗТ „Улјаник“ — Пула

13. **Виџак Вјеслав**, роден 1929 година, дипл. инж. по електротехника, Хрват, член на делегацијата на ОК ССРHX — Сплит

14. **Харапин Анкица**, родена 1943 година, текстилен техничар, Хрватка, член на делегацијата на ООЗТ Предилница, ПКЗ — Клањец

15. **Хармади Драгутин**, роден 1928 година, дипл. економист, Хрват, член на делегацијата на Месната заедница „Железара“ — Сисак

16. **Коруга Стево**, роден 1930 година, самостоен конструктор на алати, технолог, Србин, член на делегацијата на ООЗТ Грејачи на тела, РО „Марко Орешковиќ“ — Лички Осиек

17. **Ковач Томица**, роден 1932 година, дипл. економист, Хрват, член на делегацијата на ОК СКX — Риека

18. **Мелиш Иван**, роден 1949 година, дипл. инж. по електротехника, Хрват, член на делегацијата на ООЗТ Термопластика, РО „Елка“ — Загреб

19. **Орешки Винко**, роден 1927 година, дипл. професор, Хрват, член на делегацијата на Месната заедница „Ратимир Херцег“ — Вараждин

20. **Плене Иван**, роден 1929 година, генерал-мајор на ЈНА, Хрват, член на делегацијата на ВП 7250 — Загреб

21. **Поповиќ Никола**, роден 1933 година, машински техничар, технолог, Хрват, член на делегацијата на ООЗТ Одржување, Рафинерија ИНА — Сисак

22. **Секулиќ Живко**, роден 1934 година, дипл. инж. по електротехника, Србин, член на делегацијата на ОК СКК — Вуковар

23. **Пекиќ Душан**, роден 1921 година, пензионер, Србин, член на делегацијата на Општинскиот одбор на СЗВНОВ — Војник

24. **Шполјар Звонко**, роден 1930 година, дипл. политиколог, Хрват, член на делегацијата на Републичката конференција на ССРНХ — Загреб

25. **Усоди Ирена**, родена 1950 година, наставничка, Унгарка, член на делегацијата на ООЗТ Осумгодишно училиште — Змаевац

26. **Јуришиќ Драшко**, роден 1924 година, заменик на сојузниот секретар за внатрешни работи, Хрват, член на делегацијата на ЦК СКХ — Загреб

27. **Лејо Иван**, роден 1948 година, дипл. економис, Хрват, член на делегацијата на ОК ССРН — Омиш

28. **Нералиќ-Миливоевиќ Невенка**, родена 1939 година, дипл. економист, Хрватка, член на делегацијата на ОК СКХ — Карловац

29. **Станивуковиќ Стево**, роден 1924 година, дипл. управен правник, Србин, член на делегацијата на РК ССРН на Хрватска — Загреб

30. **Чикара Жарко**, роден 1925 година, дипл. инж. по градежништво, Србин, член на делегацијата на Месната заедница „Марко Орешковиќ“ Медвешчак — Загреб

II

Л И С Т А

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. **Весковиќ Слободанка**, родена на 6 февруари 1942 година, дипл. инж. по технологија, Србинка, член на делегацијата на РО „Развој“, ХИ „Зорка“ — Шабац

2. **Миленковиќ Невенка**, родена на 24 август 1956 година, фармацевт, Србинка, член на делегацијата на ООЗТ Народна аптека — Прокупле

3. **Пилиповиќ Милева**, родена на 1 август 1953 година, хемиски техничар, Србинка, член на делегацијата на ООЗТ Фабрика за лекови, РО „Галеника“ — Белград

4. **Стојановиќ Билјана**, родена на 20 април 1950 година, технолог, Србинка, член на делегацијата на ООЗТ Производство на пијалоци, РО „Жупски рубин“ — Крушевац

5. **Танкосиќ Јаворка**, родена на 25 август 1949 година, работничка, Србинка, член на делегацијата на ООЗТ Итисон, РО „Индустрија на теписи“ — Ивањица

6. **Востиќ Ката**, родена на 12 мај 1946 година, КВ работник — металоточач, Србинка, член на делегацијата на ООЗТ Фабрика за друго производство, РО „Филип Кљаик“ — Крагуевац

7. **Јарамаз Стојан**, роден на 18 август 1924 година, дипл. машински инженер, Србин, член на делегацијата на Општинската конференција на ССРН Чукарица — Белград

8. **Радаковиќ Петар**, роден на 20 октомври 1933 година, ВКВ калибрист, Србин, член на делегацијата на ООЗТ Алатница, РО „21 Мај“ Раковица — Белград

9. **Саватиќ Саво**, роден на 8 јануари 1938 година, ВКВ работник, Србин, член на делегацијата на Графичката работна организација „Просвета“ — Ниш

10. **Басариќ Радослав**, роден на 28 август 1934 година, дипл. инж. по електротехника, Србин, член на делегацијата на РО Хидроцентрали „Гердап“ — Кладово

11. **Бугарчиќ Александар**, роден на 16 август 1936 година, машински инженер, Србин, член на делегацијата на Работната заедница на Фабриката за резен алат — Чачак

12. **Ѓукиќ Ранко**, роден на 1 октомври 1935 година, новинар-уредник, Србин, член на делегацијата на ООЗТ Политика, НО „Политика“, Стари град — Белград

13. **Јовиќ Радомир**, роден на 14 февруари 1935 година, дипл. инж. по рударство, Србин, член на делегацијата на ОК ССРН — Бор

14. **Мартиновиќ Зарија**, роден на 7 ноември 1938 година, магистер по економија, Црногорец, член на делегацијата на ОК СК — Кралево

15. **Микиќ Воислав**, роден на 10 ноември 1927 година, генерал-мајор на ЈНА, Србин, член на делегацијата на ВП број М22-10

16. **Радивоевиќ Велимир**, роден на 10 февруари 1938 година, инженер по технологија, Србин, член на делегацијата на Месната заедница — Трстеник

17. **Савиќ Александар**, роден на 19 април 1927 година, дипл. економист, Србин, член на делегацијата на Рудникот за олово и цинк „Велики мајдан“ — Љубовија

18. **Трифунковиќ Миодраг**, роден на 6 август 1927 година, дипл. правник-магистер, Србин, член на делегацијата на ОК ССРН — Пожаревац

19. **Трифунковиќ Предраг**, роден на 15 август 1950 година, КВ работник-машинбравар, Србин, член на делегацијата на ООЗТ „ЕМПЕ“ — Алексинац

20. **Бошковиќ Добривоје**, роден на 8 јули 1922 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на ЦК СК на Србија

21. **Ѓуриќ Градимир**, роден на 9 јуни 1944 година, ВКВ металостругар, Србин, член на делегацијата на ООЗТ Фабрика за машини, ОЗТ „Фаграм“ — Смедерево

22. **Јечменица Рајко**, роден на 4 октомври 1926 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на ЦК СК на Србија

23. **Малиновиќ Владо**, роден на 6 јануари 1949 година, ВКВ работник, Србин, член на делегацијата на Работната заедница на Памучниот комбинат — Врање

24. **Његован Исо**, роден на 7 јануари 1922 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на РК ССРН на Србија

25. **Петровиќ Љубомир**, роден на 23 јануари 1920 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на Општинската конференција на ССРН — Валево

26. **Петровиќ Синиша**, роден на 29 септември 1937 година, дипл. економист, Србин, член на делегацијата на Општинскиот комитет на СК — Лесковац

27. **Рајачиќ Милан**, роден на 21 септември 1922 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на Месната заедница „Трг републике“ Стари град — Белград

28. **Славински Тодор**, роден на 2 јули 1927 година, општествено-политички работник, Југословен, член на делегацијата на РК ССРН на Србија

29. **Красниќи Рамадан**, роден 1951 година, инженер, Албанец, член на делегацијата на ООЗТ „Салонити“ — Качаник

30. **Исмаили Исмет**, роден на 6 мај 1934 година, КВ трговец, Албанец, член на делегацијата на ООЗТ Алатница — Бујановац, РО ХИП — Панчево

III

Л И С Т А

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАЈИНА КОСОВО

1. **Сахатчија Кемајл**, роден 1934 година, општествено-политички работник, Албанец, член на делегацијата на МЗ Гаковица
2. **Драгај Мусли**, роден 1926 година, општествено-политички работник, Албанец, член на делегацијата на ОК СК Србица
3. **Спахиу Бахдет**, роден 1945 година, инженер, Албанец, член на делегацијата на ОЗТ Виноград-арство „Пиро“ — Ораховац
4. **Демаху Азиз**, роден 1929 година, правник, Албанец, член на делегацијата на РО Рудник „Фероникал“ — Глоговац
5. **Роџаја Нури**, роден 1942 година, професор Албанка, член на делегацијата на ОК СК Приштина
6. **Мераху Нџат**, роден 1934 година, работник, Албанец, член на делегацијата на Комбинатот за кожа и обувки — Пеќ
7. **Хасоли Ибруш**, роден 1938 година, ВКВ работник, Албанец, член на делегацијата на „Електростопанство“ — Белакевац
8. **Новобрадали Зија**, роден 1929 година, општествено-политички работник, Турчин, член на делегацијата на I МЗ Приштина
9. **Фазлиу Аслан**, роден 1924 година, општествено-политички работник, Албанец, член на делегацијата на ПК ССРН на Косово — Приштина
10. **Келменди Јусуф**, роден 1925 година, општествено-политички работник, Албанец, член на делегацијата на МЗ Карагач — Пеќ
11. **Красники Мухарем**, роден 1950 година, техничар, Албанец, член на делегацијата на ОЗТ „Балкан“ — Сува Река
12. **Херој Седат**, роден 1953 година, инженер, Албанец, член на делегацијата на ОЗТ „Фамипа“ — Призрен
13. **Хајредини Вехби**, роден 1940 година, економист, Муслиман, член на делегацијата на РО Шумско стопанство „Коритник“ во Драгаш
14. **Мухаџери Али**, роден 1930 година, генерал-мајор на ЈНА Албанец, член на делегацијата на РЗ на ЈНА — Приштина
15. **Жорик д-р Душица**, родена 1933 година, очен лекар, Србинка, член на делегацијата на Очната клиника во Приштина
16. **Трајковиќ Момчило**, роден 1929 година, работник, Србин, член на делегацијата на Топилницата „Трепча“ — Титова Митровица
17. **Јакшиќ Светислав**, роден 1929 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на I МЗ Приштина
18. **Гаши Јетулах**, роден 1933 година, општествено-политички работник, Албанец, член на делегацијата на МЗ Подуево
19. **Пупови д-р Сурија**, роден 1929 година, професор, Албанец, член на делегацијата на Правниот факултет во Приштина
20. **Мехмети Хамза**, роден 1926 година, економист, Албанец, член на делегацијата на ОК СК Вучитрн.

IV

Л И С Т А

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

1. **Алиппиќ Душан**, роден 1921 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на ПК ССРН на Војводина
2. **Борош Гевџи Тибор**, роден 1954 година, КВ бравар, Унгарец, член на делегацијата на ООЗТ „Ремонт“ — Суботица
3. **Гукиќ Анка**, родена 1940 година, инженер-дизајнер, Србинка, член на делегацијата на ООЗТ „Весна“ — Сомбор
4. **Гура Емилија**, родена 1943 година, општествено-политички работник, Унгарка, член на делегацијата на ОК СК Сента
5. **Јоветиќ Бранко**, роден 1929 година, дипломиран правник, Црногорец, член на делегацијата на ПК ССРН на Војводина
6. **Катаи Ладислав**, роден 1946 година, ВК работник, Унгарец, член на делегацијата на Фабриката на шеќер „Бачка“ — Врбас
7. **Мамузиќ Богданка**, родена 1925 година, дипломиран инженер по технологија, Србинка, член на делегацијата на ООЗТ „Производство на нафтни деривати“ — Нови Сад
8. **Марковиќ Славица**, родена 1957 година, техничар-технолог за подготовка, Србинка, член на делегацијата на ООЗТ „Папир“ — Сремска Митровица
9. **Николчин Милош**, роден 1919 година, општествено-политички работник, Србин, член на делегацијата на ПК ССРН на Војводина
10. **Нинковиќ Гајо**, роден 1954 година, здружен земјоделец, Србин, член на делегацијата на земјоделците — Стејановци
11. **Паниќ Живота**, роден 1933 година, генерал-мајор на ЈНА, Србин, ВП 5003 Нови Сад, член на делегацијата на ПК ССРН на Војводина
12. **Станиќ Миленко**, роден 1931 година, дипл. инж. по агрономија, Србин, член на делегацијата на Месната заедница „Тамиш“ — Панчево
13. **Стоисавлевиќ Чедо**, роден 1937 година, дипл. машински инженер, Србин, член на делегацијата на ООЗТ „Брусница“ ЛЖТ — Кикинда
14. **Шаго Јанко**, роден 1928 година, дипл. правник, Словак, член на делегацијата на ОК СК Стара Пазова
15. **Војник-Туниќ Зденка**, родена 1950 година, наставник, Хрватка, член на делегацијата на ОВОО „Иван Милутиновиќ“ — Суботица
16. **Борза Михаљ**, роден 1938 година, ВК машин-бравар, Унгарец, член на делегацијата на ООЗТ „Услуги“ — Чока
17. **Добо Шандор**, роден 1928 година, општествено-политички работник, Унгарец, член на делегацијата на ПК ССРН на Војводина
18. **Глумац-Левакоз Богдана**, роден 1915 година, дипл. инж. по технологија, Србинка, член на делегацијата на РО „Синтетички каучук“ — Зрењанин
19. **Јухас Данил**, роден 1934 година, дипл. инж. по земјоделство, Русин, член на делегацијата на ООЗТ „Земјоделско производство“ — Шид

20. **Молнар Вилмош**, роден 1930 година, дипл. електроинженер, Унгарец, член на делегацијата на ПК ССРН на Војводина.

Бр. 42
12 април 1982 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар, Претседател,
Властимир Живковиќ, с. р. Бошко Брајовиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката и на условите за давање овластување за давање гаранција, објавено во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/82, се поткрале подолу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА И НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА

Во точка 3 во Образецот ИО — Износ до кој можат да се даваат овластувања за давање гаранции за периодот од — до 19 — година, во колона 2 под реден број 7 зборот: „долгорочни“ треба да се брише.

Под реден број 17 зборовите: „за основни средства“ треба да се бришат.

Под реден број 26 наместо зборовите: „реден број 21 минус реден број 22)“ треба да стои: „(реден број 24 минус реден број 25)“.

Од Сојузниот извршен совет Белград, 12 април 1982 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за содржината на одделни контни план за буџетите на општествено-политичките заедници, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/82, се поткрале подолу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Во член 18 став 7 наместо зборот: „работат“ треба да стои зборот: „водат“.

Во член 28 став 1 наместо зборовите: „40 и 43“ треба да стојат зборовите: „40 до 48“.

Во член 38 наместо зборовите: „70 и 77“ треба да стојат зборовите: „70 до 78“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 22 март 1982 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод 40-годишнината на востанието на народите и народностите на Југославија и 40-годишнината на Југословенската народна армија за особени заслуги на зацврстувањето и јакнењето на општонародната одбрана и за високиот степен на борбена готовност и морално-политичката состојба

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ ВЕНЕЦ

1. пролетерски гардијски пук.

Бр. 123
22 декември 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

питомец на ШРО — водник Сланкаменац Јована Петар;

десетар Барбир Николе Раде;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Кара Миховила Радован, Манигода Драгољуба Ненад, Ровчанин Хамдије Мирсад, Сунтешин Антуна Иван;

разводници: Павличин Николе Драган, Вински Јураја Миљенко;

војници: Дрмичанин Радосава Милорад, Фердербар Луке Никола, Хирјанин Фрање Стјепан, Ходић Фазила Хусо, Јеличић Луке Антун, Остојић

Бладана Милић, Петричевић Ивана Драго, Поточник Алојза Славко, Рахман Абдурамана Ђемаил, Рошкер Конрада Конрад, Стаменковић Тихомира Новица, Вуковић Неде Ратко, Збашник Антуна Антун;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомци на ШРО — водници: Farsky Милорада Младен, Ловрић Марка Звонимир, Лучић Звонка Славко;

десетари: Барушић Николе Божо, Дујмовић Алојза Славко, Хубанић Мемиса Абдулах, Керчмар Владимира Владимир, Крстић Живорада Славољуб, Плавшић Богдана Боган, Субашић Вејте Адил, Шантор Јосипа Славко;

разводници: Димитријевић Марка Бранко, Јерас Петра Томаж;

војници: Агуш Рамиза Ердинч, Балцер Антона Јанко, Беречић Стјепана Антон, Боговац Дмитра Драго, Бошњак Дервиша Нијаз, Деловски Владе Тодор, Јашаревић Шеће Рамиз, Јури Мате Перо, Кабадајић Јована Зоран, Колер Алојза Антон, Куминоти Уроша Давор, Мићуновић Јована Милан, Муршек Игњаца Јожеф, Огринец Алојза Марко, Николић Живојина Зоран, Нота Енгена Мирослав, Омеровић Мумина Ибрахим, Протић Ратка Радивоје, Рацић Станоја Драгиша, Симић Петра Добривоје, Суперина Фергусија Арно, Шош Иштвана Шандор, Томас Марина Зоран, Васовић Лазара Радош, Велић Есада Хасан;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Делимустафић Бајре Фихрет, Џамбас Михајла Мирослав, Јовановић Драгана Миланко, Петко Бранка Душан, Сабољ Николе Никола, Вуковић Миленка Милош;

разводници: Милосављевић Влахе Марко, Нечовски Владе Љубин, Станковић Благоје Звонимир, Шимић Ивана Дарко, Зидар Рафаела Елко;

војници: Ђоковић Радоице Ранко, Ђорђевић Властимира Драгиша, Фишер Људевита Ненад, Голубовић Милана Зоран, Хоца Алије Сафет, Илић Александра Властимир, Јеровишек Франца Франц, Јолић Цвије Чедо, Панић Радоша Милан, Печанац Милоша Ранко, Ранковић Живојина Зоран, Ристић Момчила Небојша, Стојановски Александра Величиче, Стокић Драгољуба Миленко, Шујерановић Милана Симица, Вировиц Мате Славко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомец на ШРО — водник Калан Јоже Војко;

десетари: Бедросиан Павла Роберт, Борас Мије Гордан, Бошњак Стјепана Иван, Давитков Мирона Звонимир, Ђузел Ивана Јосип, Халилбеговић Весима Џенан, Милојевић Павла Самчо, Радаковић Стевана Војин, Рајић Томислава Жељко, Зафировић Милана Зоран, Зукић Реџепа Ерхад;

разводници: Бистер Антона Младен, Бошњак Анте Мијо, Јовановски Александра Борис, Лукић Душана Зоран, Милошевић Душана Озрен, Папданко Јанка Мирослав, Павлис Мише Мирослав, Шенкар Карла Иван, Видаковић Јосипа Младен, Жугић Миле Станко;

војници: Бреговић Јожефа Јожеф, Ивковић Витомира Милијан, Јерчић Вељка Дамир, Керџа Ђуре Милан, Ковачевић Радомира Милојко, Миленковић Луке Томислав, Миленковић Гранислава Живко, Незић Халија Хасан, Петровић Богољуба Веља, Шкутор Јуре Благо, Вајагић Богдана Сретен;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомец на ШРО — водник Сарајлић Младена Ђурица;

десетари: Брашић Михаила Драгослав, Јивичић Миладина Милорад, Косанић Светозара Раденко, Лимани Шабана Насер, Лимић Анте Срећко, Миливојац Славка Ђоко;

разводници: Бодуловић Звонимира Жељко, Емински Рамиза Агим, Хатунић Мехмеда Изудин, Мићић Раје Ђорђе, Рудеж Анте Душан, Селар Елора Валтер;

војници: Чучковић Рајка Жељко, Гарић Димитрија Драгољуб, Градачак Драге Ђуро, Малетин Стевана Ђорђе, Матић Јозе Антун, Превц Вићенца Марјан, Радаковић Милана Мирослав, Ристић Сретена Драган;

морнар Станић Мије Маринко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомци на ШРО — водници: Аврамовић Михаила Томислав, Токовић Миломира Рајко;

питомци на ШРО — млади водници: Јовичић Ратка Здравко, Зорић Милана Милан;

десетари: Чавчић Едхема Тамил, Ѓледовић Грубана Арсо, Јелушић Јакше Ранко, Кемпијан Павела Силвијус, Милојковић Радослава Добрица, Николић Мирка Милан, Поточник Станка Хенри, Силадић Павла Мирослав, Стевановић Јакова Горан, Таћи Ибрахима Мухарем, Влатковић Николе Димитрије;

разводници: Ђоровић Милоша Миладин, Хороз Мухарема Мујо, Костић Властимира Слаћан, Младеновић Светозара Велимир, Стархонић Емина Ешеф;

војници: Аврамовић Свете Драгомир, Билбија Саве Илија, Босанац Стјепана Звонимир, Чолак Ивана Јосип, Ђорђевић Радивоја Драган, Фејзулаху Бајрама Сабит, Феде Франца Бронислав, Флисар Јудвига Емил, Фрас Јоже Дарко, Гардашевић Тока Новак, Граховац Славка Томислав, Гргураш Драге Драго, Карић Фаика Адил, Клисић Душана Слободан Кукић Ђуре Мане, Мулабеџировић Хамдије Емир, Мусић Мује Мустафа, Неранчић Петра Драган, Николић Предрага Драгољуб, Норо Божидара Перица, Омеровић Османа Нихад, Сементезв Димитра Драги, Спајић Томислава Славољуб, Шинковец Димитрија Жарко, Штефек Ивана Младен, Висковић Марка Јозо, Вујичић Гојка Трифко, Вукчевић Душана Мирко, Зоњић Ранка Томо;

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

разводник Ристин Јована Душан;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Цветковић Бранка Раде, Мандић Јосипа Томислав;

разводници: Бурул Ивана Јосип, Златић Драгољуба Чедомир.

Бр. 127

25 декември 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
254. Закон за обезбедување средства на федерацијата за посебното зголемување на влогот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	545
255. Закон за обезбедување средства на федерацијата за влогот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во општото зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	546
256. Закон за измени и дополненија на Законот за Сојузниот суд	546
257. Закон за измени и дополненија на Законот за Сојузното јавно обвинителство	548
258. Закон за измени и дополненија на Законот за Сојузното јавно правобранителство	549
259. Закон за дополненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи	551
260. Закон за измени и дополненија на Законот за Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето	551
261. Закон за измени и дополненија на Законот за општествениот правобранител на самоуправувањето	553
262. Закон за измени на Законот за Советот на федерацијата	553
263. Закон за измена на Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1982 година	554
264. Одлука за распоредување на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1982 година	554
265. Одлука за разрешување од должноста генерален секретар на Претседателството на СФРЈ	556
266. Одлука за именување генерален секретар на Претседателството на СФРЈ	556
267. Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите кои надомест на личниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ	556
268. Одлука за усогласување на основницата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ	557
269. Одлука за ослободување од плаќање на посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки на интервентниот увоз на 147.000 тони варовен амониумнитрат	557
270. Одлука за начинот на утврдување на сопственото учество на корисниците на општествени средства за финансирање на инвестиции	557
271. Одлука за формирање на продажните цени на мало, односно на големо на производите од надлежност на федерацијата	560
272. Наредба за утврдување на височината на надоместот на трошоците за закоп во 1982 година	565
273. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на додатокот кон пензијата и на височината на постојаното месечно парично примање во 1982 година на лица одликувани со Орден на народен херој	565
274. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на додатокот кон пензијата и на постојаното месечно парично примање во 1982 година	565
275. Наредба за утврдување на најголемиот износ на надоместот на трошоците за закоп на лица одликувани со Орден на народен херој во 1982 година	565
276. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1982 година	566
277. Наредба за утврдување на месечните износи на личната и на семејната инвалидина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1982 година	566
278. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени	566
279. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на производите од овошје, зеленчук и печурки и на пектинските препарати	568
280. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за мазива и сродни производи	571
281. Листи на кандидати за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ	571
Исправка на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката и на условите за давање овластување за давање гаранција	574
Исправка на Правилникот за содржината на одделните конта во Контниот план за буџетите на општествено-политичките заедници	574
Одликувања	574

Издвач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Велько Тадиќ. — Печати: Издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.